



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавања и огласи 606-3-291-2

Среда, 29 мај 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 21

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 2,40 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671

244.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 169г став 1 од Царинскиот закон, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 22 мај 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ПОСЕБНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ ЗА 1968 ГОДИНА

На претсметката на приходите и расходите на посебната сметка на Сојузната управа за царини за 1968 година, со вкупно планирани приходи од 22.830.182.93 динари, вкупно планирани расходи од 22.283.182.93 динари и со резерва од 547.000 динари — се дава согласност.

Сојузна скупштина

АС бр. 970
23 мај 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

245.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 26 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 април 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 22 мај 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

Се потврдува Статутот на Службата на општественото книговодство што го донесоа Советот на работната заедница и генералниот директор на Службата на општественото книговодство на седницата од 16 ноември 1967 година, заедно со измените и дополнењата на овој статут донесени на седницата од 26 април 1968 година.

Сојузна скупштина

АС. бр. 916
23 мај 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

246.

Врз основа на чл. 29, 31 и 33 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 1/68), во врска со чл. 69 и 82 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65) и членот 43 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Општи одредби

Член 1

Работните организации составуваат периодична пресметка според одредбите на овој правилник и другите сојузни прописи.

Член 2

Работната организација со периодичната пресметка привремено го утврдува вкупниот приход и го распределува доходот според важечките прописи, а на начинот пропишан со овој правилник.

Член 3

Работната организација ја составува периодичната пресметка врз основа на податоците од своето книговодство и други евиденции.

Член 4

Според одредбите на овој правилник составуваат периодична пресметка:

1) претпријатијата и дуќаните со средства во општествена сопственост, вклучувајќи ги тука и здружените претпријатија и претпријатијата за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост;

2) задругите (земјоделски, занаетчиски, набавно-продавни, станбени, штедно-кредитни и други стопански задруги);

3) водните заедници и други водостопански организации;

4) банките, Поштенската штедилница, Југословенската лотарија и осигурителните организации;

5) деловните здруженија;

6) установите;

7) посебните угостителски единици основани од страна на државни органи, општествено-политички организации и здруженија на граѓани, според одредбите на членот 27 став 1 од Основниот закон за угостителската дејност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65 и 15/68).

Посебните угостителски единици основани од страна на работни организации се третираат како и другите работни единици на тие организации;

8) работните единици на органите на управата (на државните органи) од членот 24 став 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67);

9) организациите на ученици и студенти што вршат стопанска дејност или дејност слична на стопанската;

10) стопанските единици на казнено-поправните установи што работат според Законот за работењето на стопанските единици на казнено-поправните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60 и 16/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 15/68);

11) заштитните работилници за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди;

12) другите работни организации (заедници на стопански организации, заедници на установи и др.).

Член 5

Периодичната пресметка се составува за работната организација како целина.

Секоја организација во состав на здружено претпријатие составува своја периодична пресметка, а здружено претпријатие составува збирна периодична пресметка за претпријатието како целина.

Ако здруженото претпријатие врши стопанска дејност надвор од дејностите на организациите во својот состав, тоа составува и посебна периодична пресметка за таквото свое работење, внесувајќи ги во таа пресметка и податоците за заедничките фондови на здруженото претпријатие.

Член 6

Со периодичната пресметка работната организација го утврдува вкупниот приход и доход што го остварила со целокупната своја дејност како целина, утврден според наплатената реализација во смисла на членот 13 од Законот за утврдување на вкупниот приход и доход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, 4/64, 14/65 и 35/65), односно во смисла на членот 77 од Основниот закон за установите и во смисла на чл. 40 и 41 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65).

Вкупниот приход на организацијата во состав на здружено претпријатие го сочинува наплатената реализација утврдена во смисла на одредбите од законите наведени во ставот 1 на овој член, вклучувајќи ја тука и наплатената реализација остварена од работењето со други организации во состав на здруженото претпријатие.

II. Обрасци за составување на периодичната пресметка

Член 7

За составување на периодичната пресметка работните организации, освен работните организации од членот 9 на овој правилник, ги употребуваат следните образци:

1) образец ППР-1 — Пресметка на вкупниот приход и доход и распределба на доходот;

2) образец ППР-2 — Утврдување на елементите за составување на периодичната пресметка на работните организации;

3) образец ППР-3 — Бруто-биланс.

Член 8

По исклучок од членот 7 на овој правилник, установите што своите деловни книги не ги водат според начелата на двојното книговодство, за составување на периодичната пресметка не го употребуваат образецот ППР-3, а наместо образецот ППР-2 употребуваат посебен образец ППР-2а — Утврдување на елементите за составување на периодичната пресметка кај определени установи.

Член 9

Банките и штедилниците за составување на периодичната пресметка го употребуваат образецот ППР-Б-1 — Утврдување на вкупниот приход и доход и распределба на доходот.

Народната банка на Југославија за составување на периодичната пресметка го употребува образецот ППР-НБ-1 — Утврдување на вкупниот приход и доход и распределба на доходот на Народната банка на Југославија.

Осигурителните организации за составување на периодичната пресметка ги употребуваат образците ППР-1, ППР-2 и ППР-3, со тоа што ги пополнуваат според елементите дадени во тие образци, а врз основа на книговодствената состојба на соодветните конта пропишани со Правилникот за единствениот контен план на осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/68).

III. Доставување на периодичната пресметка до Службата на општественото книговодство

Член 10

Работните организации се должни да составуваат периодична пресметка за периодите: јануари-јуни и јануари-септември (задолжителни пресметковни периоди).

По исклучок од ставот 1 на овој член, банките и штедилниците се должни да составуваат периодична пресметка само за периодот јануари-јуни.

Член 11

Работните организации можат да составуваат периодична пресметка и за пократок временски период (незадолжителен пресметковен период), но не пократок од еден месец.

Од периодичната пресметка составена за незадолжителен пресметковен период произлегуваат за работната организација сите права и обврски како и од пресметката за задолжителен пресметковен период.

Периодичната пресметка од ставот 2 на овој член поднесена по рокот предвиден во членот 12 на овој правилник, ќе се смета како да не е поднесена.

Член 12

Во рок од 20 дена од денот на истекот на пресметковниот период ѝ поднесуваат на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) периодична пресметка за задолжителниот пресметковен период или за незадолжителен пресметковен период следните работни организации:

1) стопанските организации за проектирање (411-00);

2) трговските стопански организации на мало кои во својот состав имаат помалку од три погонски и деловни единици, без оглед дали самостојно утврдуваат доход, освен стоковните куќи (611-00, освен 611-40);

3) стопанските организации за вршење трговски услуги (614-00);

4) угостителските стопански организации што во својот состав имаат помалку од три погонски и деловни единици, без оглед дали самостојно утврдуваат доход, како и посебните угостителски единици од членот 4 точка 7 став 1 на овој правилник (620-00);

5) стопанските организации на занаетлиството што вршат лични и други услуги (770-00);

6) установите, освен здравствените;

7) банките и штедилниците што во својот состав имаат помалку од пет филијали (013-10).

Другите работни организации периодичната пресметка можат да ја поднесуваат во рок од 80 дена од денот на истекот на пресметковниот период.

Ако последниот ден од рокот за поднесување на периодичната пресметка паѓа во ден на неделен одмор или државен празник, како рок за поднесување на периодичната пресметка се смета првиот нареден работен ден.

Член 13

Во исклучително оправдани случаи Службата може на работната организација да ѝ одобри продолжување на рокот за поднесување на периодичната пресметка, определен во членот 12 на овој правилник, најдолго за 10 дена.

Ако Службата ѝ го продолжи рокот за поднесување на периодичната пресметка на организацијата во состав на здружено претпријатие, тој продолжен рок важи и за доставувањето на збирната периодична пресметка од здруженото претпријатие.

Продолжувањето на рокот од ставот 1 на овој член го одобрува Службата со заклучок, против кој работната организација што поднесла барање за продолжување на рокот за поднесување на периодичната пресметка не може да поднесе приговор.

Член 14

Работната организација ја доставува периодичната пресметка до Службата кај која има жиро-сметка.

Работната организација која во својот состав има работни единици со самостојна пресметка или работни единици за заедничко работење во смисла на членот 63 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68), и поднесува на Службата кај која има жиро-сметка, покрај периодичната пресметка, и посебни податоци за тие единици.

Како посебни податоци од ставот 2 на овој член се сметаат податоците од пополнетите образци ППР-1, ППР-Б-1 и ППР-НБ-1.

Ако работната организација еден дел од своето работење врши надвор од работните единици со самостојна пресметка, и за тој дел на работењето таа кон својата периодична пресметка поднесува податоци од ставот 2 на овој член.

Здруженото претпријатие и организациите во состав на здруженото претпријатие ја доставуваат периодичната пресметка до Службата кај која имаат жиро-сметка.

Член 15

Работната организација ѝ ја поднесува на Службата периодичната пресметка на образците пропишани со овој правилник.

Пополнетите образци ППР-1 и ППР-Б-1 се поднесуваат во по четири примероци, а пополнетите образци ППР-2, ППР-2а, ППР-3 и ППР-НБ-1 се поднесуваат во по еден примерок.

Работната организација што во својот состав има работни единици со самостојна пресметка или работни единици за заедничко работење во смисла на членот 63 од Законот за средствата на стопанските организации, ѝ поднесува на Службата за тие единици и посебни податоци на образците ППР-1, ППР-Б-1 и ППР-НБ-1 во по три примероци.

Член 16

Ако поднесената периодична пресметка не ги содржи сите пропишани образци, пополнети на начинот предвиден со овој правилник, ќе се смета дека таа е непотполна.

Непотполната периодична пресметка, макар да била поднесена во пропишаниот рок, ќе се смета како да не е поднесена.

Член 17

Ако врз основа на периодичната пресметка се утврди дека аконациите на приходите на буџетите и фондовите, уплатени во текот на изминатиот пресметковен период, се помали од износите утврдени со периодичната пресметка, ќе се изврши уплата на разликата, а ако уплатените аконации се поголеми, ќе се изврши враќање на разликата или таа разлика ќе се признае како отплата на износот што подоцна втасува за плаќање.

Работната организација при поднесувањето на периодичната пресметка поднесува и налози за уплатување на разликата на обврските од ставот 1 на овој член.

Член 18

Работната организација што не остварила доволен доход да ги покрие исплатените лични доходи содржани во наплатените производи и услуги, наголемени за исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкуирани а се книжени преку контата на групата 15, кон периодичната пресметка поднесува и налози за пренос на средствата од својот резервен фонд и од фондот на заедничката потрошувачка во корист на жиро-сметката, до износот на непокриените лични доходи.

IV. Пополнување на образците

Член 19

Во сите образци од чл. 7 до 9 на овој правилник паричните вредности се искажуваат во полни износи (со пари).

Другите податоци (број на персоналот, часови и сл.) работните организации ги искажуваат во износи без децимали.

Член 20

Образецот ППР-1 се пополнува на следниот начин:

Податоците во колоната 4 се внесуваат од периодичната пресметка за истиот пресметковен период од изминатата година, а според групирањето на податоците за текуштата година.

Работните организации настанати со спојување во текот на пресметковниот период на текуштата година, ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од периодичната пресметка за истиот пресметковен период од претходната година на сите споени организации.

Работните организации настанати со спојување во пресметковниот период на текуштата година, покрај пополнетиот образец ППР-1 во кој е опфатено работењето од денот на спојувањето до крајот на пресметковниот период, поднесуваат посебно, заради статистичка обработка, и пополнет образец ППР-1, во кој ги искажуваат определените податоци за сите организации што се споени. Во овој образец ППР-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 1 до 134 (освен ред. бр. 84, 85 и 109 до 111) врз основа на завршните сметки на сите споени организации, составени за периодот од 1 јануари текуштата година до денот на спојувањето.

Работните организации на кои во текот на годината им се припоени други организации, ги искажуваат податоците во колоната 4 на тој начин што ги собираат износите на соодветните податоци од својата периодична пресметка и периодичните пресметки на припоените им организации за истиот пресметковен период на претходната година.

Работните организации на кои во пресметковниот период на текуштата година им се припоени други организации, покрај пополнетиот образец ППР-1 што го поднесуваат за своето работење во текот на пресметковниот период, поднесуваат посебно — заради статистичка обработка — и пополнет образец ППР-1 во кој ги искажуваат определените податоци за сите организации што им се припоени. Во овој образец ППР-1 се внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 1 до 134 (освен ред. бр. 84, 85 и 109 до 111), врз основа на завршните сметки на сите припоени организации, составени за периодот од 1 јануари текуштата година до денот на припојувањето.

Работните организации што во текот на пресметковниот период се поделиле односно кај кои е извршено издвојување, ќе ги искажат по претходна меѓусебна спогодба податоците во колоната 4 само кај една од организациите настанати со поделбата односно издвојувањето, додека другите организации што настанале со поделбата односно издвојувањето назначуваат во колоната 4 дека податоците се искажани кај определена организација и го наведуваат називот и седиштето на таа организација.

Работните организации настанати со поделба во текот на пресметковниот период, ќе се спогодат која од нив — заради статистичка обработка — ќе го пополни посебно и образецот ППР-1 за работната организација што се поделила. Во тој образец се внесуваат податоци само во колоната 5 од ред. бр. 1 до 134 (освен ред. бр. 84, 85 и 109 до 111), врз основа на завршната сметка на поделената организација, составена за периодот од 1 јануари текуштата година до денот на поделбата.

Работните организации основани во текуштата година внесуваат во колоната 4 ознака: „Новооснована организација“.

Внесувањето на одделни податоци во колоните 4 и 5 се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 34 и ред. бр. 64, 65, 82 и 83 во колоната 5 се внесуваат податоци од соодветните редни броеви од образецот ППР-2, означени во колоната 2 на тој образец.

Установите од членот 8 на овој правилник под ред. бр. 1 до 5 во колоната 5 ги внесуваат податоците од колоните 7, 8 и 9 од ред. бр. 8 до 10 на образецот ППР-2а, а под ред. бр. 6 до 35 во колоната 5 податоците од колоната 8 од ред. бр. 12 до 37 на образецот ППР-2а.

Под ред. бр. 38 односно 39 се внесува износот на доходот остварен со заедничко работење, што е искажан во посебните обрасци ППР-1 за заедничкото работење под ред. бр. 38.

Под ред. бр. 40 се внесуваат: а) вкупниот износ што работната организација кај која се наоѓа единица за заедничко работење, го примила од други содоговарачи на име покривање загубата од заедничкото работење; б) износот што единицата за заедничко работење го примила од содоговарачот за покривање на загубата до височината на соодветниот дел на неподмирени лични доходи.

Износот под б) во образецот ППР-1 за претпријатието како целина не се искажува.

Под ред. бр. 41 се внесуваат: а) износот на доходот што работната организација го примила од друга работна организација на име учество во доходот остварен со заедничко работење; б) износот на средствата што работната организација ги примила од деловното здружение во вид на зголемување, утврден со периодичната пресметка на деловното здружение; в) износот што работната единица го примила од други единици за покривање на загуба до височината на неподмирени лични доходи; г) износот што единицата за заедничко работење го примила од други работни единици на работната организација за покривање дел на загуба од заедничко работење кој паѓа на товар на матичната работна организација до височината на соодветниот дел на ненамирени лични доходи. Износот под в) и г) во образецот ППР-1 за претпријатието како целина не се искажуваат.

Под ред. бр. 42 се внесува износот што работната организација врз основа на договорот им го дала на други работни организации на име учество во доходот остварен со заедничко работење.

Под ред. бр. 43 се внесува износот на доходот што му одговара на уделот на странско лице во доходот остварен со заедничко работење, вклучувајќи го тука и данокот на добивка.

Под ред. бр. 44 се внесуваат: а) износот на доходот што деловното здружение им го вратило на работните организации здружени во тоа деловно здружение, по периодичната пресметка; б) износот на доходот што работната единица го издвоила за покривање на загуба на други единици; в) износот на доходот што работната единица го издвоила за покривање на загуба од заедничко работење. Износот под б) и в) во образецот ППР-1 за работната организација како целина не се искажуваат.

Под ред. бр. 48 се внесува вкупниот износ на загуба од заедничкото работење изразен во посебен образец ППР-1 за заедничкото работење под ред. бр. 46 и 47 како статистички податок.

Под ред. бр. 49 се внесуваат: а) износот што работната организација го издвојува за покривање на загуба на деловното здружение ако и работната организација работела со загуба; б) износот што работната организација која работела со загуба е должна да ѝ го надомести за покривање на загуба од заедничкото работење на друга работна организација.

Под ред. бр. 50 се внесува вкупниот износ што работната организација го примила од други содоговарачи на име покривање на загуба од заедничкото работење, додека дел од овие средства до височината на неподмирени лични доходи се искажува под ред. бр. 40.

Под ред. бр. 51 се внесуваат: а) кај деловните здруженија износот примен од членовите на здружението на име покривање загуба на деловното здружение; б) вкупниот износ примен од други единици за покривање на загуба на работната единица; в) вкупниот износ што единицата за заедничко работење го примила од други работни единици за покривање на загуба. Износот под б) и в) не се искажуваат во образецот ППР-1 за работната организација како целина;

2) под ред. бр. 53, 54 и 55 се внесува дел од доходот издвоен за лични доходи според одредбите на статутот и општиот акт за распределба на доходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените лични доходи и надоместоци за првите 30 дена спреченост за работа што се содржани во наплатените производи и извршените услуги, како и исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкулирани а се книжени преку контата на групата 15, ако износот на делот на доходот е доволен за тоа покривање.

Делот на доходот распореден за лични доходи според ставот 1 на оваа точка, се распоредува на дел што се однесува на личните доходи со придонесот што се плаќаат од личниот доход и се искажува под ред. бр. 53, на дел што се однесува на придонесот за Скопје од личниот доход од работен однос којшто се искажува под ред. бр. 55 и на дел на средствата издвоени за станбена изградба којшто се искажува под ред. бр. 54;

3) под ред. бр. 54 се внесува износот на средствата што се издвојуваат во фондот на заедничката потрошувачка за станбена изградба, а кој се добива по сметковен пат со примена на стопа од 4% на личните доходи;

4) под ред. бр. 58 се внесуваат средствата што не влегуваат во вкупниот приход, а кои работната организација врз основа на важечките прописи ги внесува непосредно во доходот, и тоа: наградите што работната организација ќе ги добие на саеми, натпревари и сл., наградите што ќе ги примат претпријатијата од сопственици на бродови или товари на име остварени заштеди во времето на натовар и истовар на бродови (диспеч), дотациите примени за определена намена што не влегуваат во вкупниот приход, и други приходи што според сојузните прописи не влегуваат во вкупниот приход.

Под ред. бр. 75 се искажува придонесот за непосредна детска заштита и додатокот на деца определен со републички пропис во смисла на членот 2 став 1 и членот 3 од Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67);

5) кај заводите за социјално осигурување, осигурителните организации и заводите за запослување износот на личните доходи во наплатените производи и услуги под ред. бр. 65 еднаков му е на износот на укалкулираните лични доходи во текот на годината искажани под ред. бр. 64.

Под ред. бр. 82 заводите за социјално осигурување внесуваат податоци за бројот на часовите на работа од исплатните листи. Тој број на часови заводите го внесуваат и под ред. бр. 83;

6) под ред. бр. 85 се внесуваат податоци за бројот на запослените, врз основа на бројната состојба на крајот на секој месец во текот на годината;

7) под ред. бр. 84 се внесуваат податоци на тој начин што износот на укалкулираните часови на работа искажан под ред. бр. 82 ќе се подели со бројот на часовите на работа по работник од редовен работен однос. Бројот на часовите на работа по еден работник се наоѓа така што бројот на месеците ќе се помножи со месечниот број на часови што е предвиден со општиот акт на работната организација;

8) под ред. бр. 66 до 71 се внесуваат износите на побарувачката страна на контата означени во колоната 2, со тоа што од ред. бр. 66 (контот 146) претходно треба да се одбие почетната состојба пренесена од претходната година;

9) под ред. бр. 73 до 79 се внесуваат податоците од побарувачката страна на контата означени во колоната 2, по одбивање на почетната состојба пренесена од претходната година;

10) под ред. бр. 102 се внесуваат износите од долговната страна на контото 270, без делот на ова konto којшто се однесува на ануитетите за кредити на товар на средствата на заедничката потрошувачка, намален за износот на каматата по кредитите за основни средства, за почетниот фонд на обртни средства и за трајни обртни средства.

Под ред. бр. 103 се внесуваат податоците од долговната страна на контото 913 што се однесуваат на отплатувањето на кредити добиени од банката.

Под ред. бр. 104 се внесува состојбата на контото 270, без делот на ова konto којшто се однесува на ануитетите по кредитите на товар на средствата на заедничката потрошувачка, намалена за износот на каматата по кредитите за основни и трајни обртни средства.

Под ред. бр. 105 внесуваат податоци трговските организации на мало, како и производителските организации што даваат потрошувачки кредити;

11) под ред. бр. 109 се внесува износот на просечно користените основни средства, кој се утврдува на тој начин што збирот на состојбата на почетокот на секој месец во пресметковниот период и на крајот на пресметковниот период на контата од групата 00 без контото 008, контото 020, контото 103 и дел од контото 145, што се однесуваат на заедничките вложувања во основни средства, намален за збирот на месечните состојби на контата од групата 01 и контото 021, ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката;

12) под ред. бр. 110 се внесува износот на просечно користените средства на фондот на станбените згради, кој се утврдува на тој начин што збирот на состојбите на почетокот на секој месец во пресметковниот период и на крајот на пресметковниот период на контата од групата 07 без контото 077, намален за збирот на состојбите на контото 073, ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката;

13) под ред. бр. 111 се внесува износот на просечно расположивите обртни средства, кој се утврдува на тој начин што збирот на состојбите на почетокот на секој месец во пресметковниот период и на крајот на пресметковниот период на контата 900, 910, 911, 912, 913, 915 и 930, намален со состојбите на контото 104, како и месечните состојби на паричните средства на заедничката потрошувачка што во текот на пресметковниот период се користени како обртни средства, ќе се подели со бројот на месеците плус 1 односно со бројот на состојбите земени во пресметката и така добиениот износ ќе се намали за износот искажан под ред. бр. 109 и за просечниот износ на контото 008 утврден на истиот начин;

14) под ред. бр. 112 се внесуваат царината и другите увозни давачки, без данокот на промет;

15) под ред. бр. 114 и 115 се внесуваат потрошените средства според наведените намени, врз основа на податоците на аналитичката евиденција на синтетичкото konto 105;

16) под ред. бр. 121 и 122 се искажуваат наплатените приходи остварени од општествените фондови од кои се финансираат одделни видови установи, на пример: од фондовите на здравственото осигурување на работниците и земјоделците, од фондовите на заедниците за образование и од фондовите формирани според чл. 66 до 91 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67), со тоа што на ред. бр. 121 се искажуваат средствата добиени од општински — комунални и меѓукомунални фондови, а под ред. бр. 122 средствата остварени од сојузни, републички и покраински фондови.

Установите од членот 8 на овој правилник под ред. бр. 121 до 127 ги внесуваат податоците од колоната 9 на образецот ППР-2а;

17) под ред. бр. 123 и 124 се искажуваат наплатените приходи остварени од буџетот директно (без посредство на општествените фондови од точката 15 на овој став), како наплати за извршени услуги или како дополнителни средства и др., и тоа: под ред. бр. 123 средствата остварени од општинските буџети, а под ред. бр. 124 приходите од сојузниот, републичкиот и покраинскиот буџет;

18) под ред. бр. 125 и 126 се искажуваат наплатените приходи остварени за извршени услуги и продадени производи, од продажба на материјали и отпадоци, како и други приходи остварени од работни организации, и тоа: под ред. бр. 125 приходите од стопански организации-претпријатија, а под ред. бр. 126 приходите од установи и други нестопански организации (од институти, заводи, училишта, банки, здравствени и други установи и организации вон од стопанството);

19) под ред. бр. 127 се искажуваат наплатените приходи од граѓани и граѓански правни лица;

20) под ред. бр. 129 до 131 ги искажуваат посебните фактично исплатени трошоци, по правило, здравствените и социјалните установи. Другите установи ќе ги искажат овие податоци ако имаат такви посебни трошоци;

21) под ред. бр. 132 се искажуваат фактично исплатените трошоци на паричниот и платниот промет, трошоци за комунални услуги (освен плаќањата за градскиот водовод, топлани, кирии и закупнини), судски, административни и други такси, како и други нестопански услуги што им се плаќаат на нестопански организации: комунални установи, институти и заводи, болници и други здравствени установи, банки и други финансиски организации и др. (овде не се опфаќаат услугите што им се плаќаат на стопански организации — претпријатија);

22) под ред. бр. 133 и 134 внесуваат податоци за наплатената реализација сите научноистражувачки организации од гранката 912-00 — оддел I.

Збирот на износите под ред. бр. 133 и 134 го претставува вкупниот приход искажан под ред. бр. 5.

Член 21

Образецот ППР-2 се пополнува врз основа на книговодствените состојби на соодветните контата наведени во колоната 2 односно 3 на овој образец и врз основа на други елементи дадени на самиот образец.

Работната организација ги утврдува трошоците на работењето и личните доходи во фактурираната односно наплатената реализација врз основа на книговодствените и други податоци.

Ако работната организација во своето книговодство и во другите евиденции не располага со податоци за трошоците на работењето и за личните доходи содржани во фактурираната односно наплатената реализација, ќе ги утврди тие трошоци и лични доходи на начинот предвиден во овој член.

Образецот ППР-2 се пополнува на следниот начин:

1) личните доходи содржани во фактурираната реализација, работните организации од ставот 3 на овој член, освен трговските и други работни организации кои на крајот на пресметковниот период немаат залихи на недовршено производство и залихи на готови производи, ќе ги утврдат врз основа на книговодствените состојби на крајот на пресметковниот период на контата од групата 26 без контото 269, контата на класата 5 и контата на групите 60 и 64, како и врз основа на уеството на укалкулираните лични доходи во текот на пресметковниот период во вкупниот износ на трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи контата на групата 49 намалени за контата на групата 48), според формулата:

личните доходи содржани во фактурираната реализација = контата на групата 26 без контото 269 минус

вредноста на залихите во пресметковниот период на контата од класата 5 и контата од групите 60 и 64

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец

ред. бр. 26 кол. 4 на овој образец

Износот на личните доходи утврден на горниот начин се внесува под ред. бр. 25 во колоната 5 на овој образец.

Трговските и други работни организации што во пресметковниот период немаат залихи на недо-вршено производство и залихи на готови производи, под ред. бр. 25 во колоната 5 на овој образец го внесуваат износот што во пресметковниот период е искажан на контата од групата 26 без контото 269;

2) личните доходи содржани во наплатената реализација сите работни организации од ставот 3 на овој член ги утврдуваат врз основа на личните доходи содржани во фактурираната реализација и личните доходи содржани во ненаплатената реализација, со примена на формулата:

личните доходи содржани во наплатената реализација = ред. бр. 25. кол. 5 на овој образец минус

ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец

ред. бр. 26 кол. 5 намален за ред. бр. 26 кол. 6

ред. бр. 26 кол. 4 на овој образец

Вака утврдениот износ на личните доходи содржани во наплатената реализација сите работни организации го внесуваат под ред. бр. 25 во колоната 6 на овој образец;

3) под ред. бр. 1 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот П-1 кој им служи за изнаоѓање на трошоците на работењето по видовите (без укалкулираните лични доходи) содржани во фактурираните производи и услуги.

Износот под ред. бр. 24 во колоната 5 се добива кога од износот под ред. бр. 26 (долгоена страна на контото 719 односно контата на групата 70 без контото 709 ќе се одбие износот на личните доходи под ред. бр. 25 во колоната 5, утврден на начинот од точката 1 на овој став.

Работните организации кои покрај основната дејност се занимаваат и со производствена дејност, односно кои покрај основната дејност се занимаваат и со трговска дејност, го пополнуваат образецот ППР-2 посебно за производствената а посебно за трговската дејност, и тоа ред. бр. 1 во колоната 3, а ред. бр. 7 до 25 во колоните 4 и 5;

4) под ред. бр. 2 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот Р-2, кој им служи за изнаоѓање на вкупниот износ на трошоците на работењето и на личните доходи во наплатената реализација (ред. бр. 26 колона 6) и другите трошоци — пред утврдувањето на доходот, искажани под ред. бр. 27 до 31 и 33.

Работните организации по периодичната пресметка го утврдуваат износот на данокот на промет според членот 22 од Правилникот за водење евиденција за прометот и начинот на пресметување и плаќање аконтации од данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/67 и 51/67) и овие износи ги внесуваат во колоната 5 односно колоната 6 под ред. бр. 28, 29 и 30. При пресметувањето на коефициентот Р-2 ќе се исклучи од износот на фактурираната реализација (ред. бр. 4 колона 4 на овој образец) износот на данокот на промет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 на колоната 5 и од износот на наплатената реализација (ред. бр. 6 колона 4) износот на данокот на промет искажан под ред. бр. 28, 29 и 30 колона 6;

5) под ред. бр. 3 сите работни организации од ставот 3 на овој член го пресметуваат коефициентот Р-3, кој им служи за изнаоѓање на трошоците на работењето по видовите (без укалкулираните

лични доходи), содржани во наплатената реализација (ред. бр. 7 до 23).

Коефициентите Р-1, Р-2 и Р-3 се пресметуваат најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот децимал да се заокружи нагоре ако петтиот децимал е 5 или поголем од 5.

Ако работната организација ги утврдила трошоците на работењето и личните доходи содржани во фактурираната односно наплатената реализација врз основа на податоците од книговодството и другите евиденции (без примена на коефициенти), таа на местото предвидено за запишување на коефициентите ја става ознаката „без коефициент“.

Осигурителните организации, заводите за социјално осигурување и заводите за запослување не ги пресметуваат коефициентите под ред. бр. 1, 2 и 3;

6) под ред. бр. 4 во колоната 4 се внесува износот на фактурираната реализација заедно со пренесеното салдо на ненаплатената реализација од изминатата година што е искажана на контата на групите 75 до 77 во книговодството на стопанската организација. Интерната реализација (синтетичко konto 759) не влегува во фактурираната реализација односно во вкупниот приход;

7) под ред. бр. 5 во колоната 4 се внесуваат непребените ненаплатени побарувања за испорачаните и фактурирани стоки односно за извршените и фактурирани услуги, според состојбата на 30 јуни односно 30 септември текуштата година. Податоците, по правило, се земаат од контата:

- 120 — Купувачи во земјата
- 121 — Купувачи во странство
- 124 — Сомнителни и спорни побарувања од купувачите
- 137 — Други побарувања што се однесуваат на продажба со регрес
- 174 — Деловни меници што се однесуваат на продажба на стоки, освен меници по потрошувачки кредити
- 180 — Кредитни односи во земјоделското производство со индивидуални производители
- 1810 — Кредити во стоки
- 188 — Сомнителни и спорни побарувања од кредитните односи, како и непребени побарувања од другите контата што се во врска со книжењето во класата 7, но без интерната реализација

Како побарувања од ставот 1 на оваа точка се подразбираат само ненаплатените побарувања по основ на испорачани производи односно извршени и фактурирани услуги на купувачи надвор од работната организација (екстерна реализација).

Збирот на побарувањата од наведените контата се намалува за износот на исправката на вредноста на сомнителните и спорни побарувања (контата 129 и 189);

8) под ред. бр. 4 и 6 во колоната 4 осигурителните организации го внесуваат износот на режискиот додаток книжен на контата на групата 75, а заводите за социјално осигурување и заводите за запослување под овие редни броеви го внесуваат остварениот износ на надоместокот од контата на групата 75, по одбивање на делот на надоместокот што им се отстапува на други заводи односно организации;

9) под ред. бр. 4 до 6 во колоната 4 работните организации со специфичен начин на наплатување и распределба на приходот (железнички транспортни претпријатија, претпријатија на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, осигурителни организации, заводи за социјално осигурување и заводи за запослување) го внесуваат износот на реализацијата наплатена до 30 јуни односно до 30 септември текуштата година, иако поради постапката за распределба на заслужените приходи од збирната сметка или од други причини соодветниот дел на тие приходи не ѝ е одобрен на жиρο-сметката на одделни работни организации до 30 јуни односно до 30 септември текуштата година;

10) под ред. бр. 7 до 26 во колоната 4 се внесуваат вкупно укалкулираните трошоци по видо-

вите од соодветните конта на класата 4 означени во колоната 2.

Под ред. бр. 8 се внесуваат податоците евидентирани на контата од групата 41 без контото 414, податоците за надоместоците за искористување на мелиорациони и посебни водостопански објекти евидентирани на посебното аналитичко konto на синтетичкото konto 454, и податоците за трошоците на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија за превоз во јавниот сообраќај евидентирани на посебно аналитичко konto на синтетичкото konto 429. Податоците за водниот придонес евидентирани на посебно аналитичко konto на синтетичкото konto 454 се искажуваат под ред. бр. 23.

Под ред. бр. 16 се искажуваат износите на разни други трошоци евидентирани на контото 429, освен укалкулираните просечни трошоци на производственото откривање на минерални сировини искажани под ред. бр. 15 и трошоците на поштенско-телеграфско-телефонските претпријатија за превоз во јавниот сообраќај искажани под ред. бр. 8;

11) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 5 ги внесуваат сите работни организации од ставот 3 на овој член износите на трошоците на работењето содржани во фактурираната реализација, добиена со примена на коефициентот Р-1 врз износите во колоната 4;

12) под ред. бр. 7 до 23 во колоната 6 сите работни организации од ставот 3 на овој член ги внесуваат износите на трошоците на работењето содржани во наплатената реализација добиени со примена на коефициентот Р-3 врз износите под тие редни броеви во колоната 5;

13) под ред. бр. 25 во колоните 5 и 6 работните организации од ставот 3 на овој член го внесуваат износот на личните доходи утврден на начинот изнесен во точката 1 односно 2 од овој став;

14) под ред. бр. 26 во колоната 6 работните организации од ставот 3 на овој член го внесуваат износот на трошоците на работењето и укалкулираните лични доходи содржани во наплатената реализација, кој се добива со примена на коефициентот Р-2 врз износот искажан под тој реден број во колоната 5;

15) под ред. бр. 27 до 35 во колоната 5 се внесуваат податоците од контата означени во колоната 2;

16) под ред. бр. 27 трговските и угостителските претпријатија и дуќани, продавниците на производствените претпријатија и земјоделските задруги — за трговската дејност, како и другите работни организации што вршат трговска дејност, ја внесуваат набавната вредност на продадените трговски стоки, материјали и отпадоци, со соодветните износи на зависните трошоци, освен издатоците што се намираваат од средствата за лични доходи на работниците.

Во набавната вредност се вклучува и данокот на промет што овие работни организации го плаќаат при набавката на стоки.

Данокот на промет што овие работни организации го плаќаат на промет на продадените производи се внесува под ред. бр. 28, 29 и 30.

Трговските стопански организации што при отворањето на деловните книги за претходната година поставиле според членот 32 став 8 од Правилникот за единствениот контен план на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66, 24/66, 12/67 и 54/67), т.е. кои за разликата помеѓу пренесената ненаплатена реализација (од контото 298) и соодветниот износ на набавната вредност на реализираните трговски стоки содржана во ненаплатената реализација (од контото 198) ги задолжиле контата на групата 71 во корист на контата на групата 69, ќе ја сторнираат (со првено сторно) таа разлика пред пресметувањето на разликата во цената;

17) под ред. бр. 32 се внесуваат податоци за износот на втасаните отплати по кредитите што се отплатуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот и податоци за придонесот од прометот на филмови и за придонесот од надоместокот за наемање на увезени филмови (дел на контото 749);

18) под ред. бр. 27, 31 и 33 во колоната 6 работните организации од ставот 3 на овој член ги внесуваат податоците пресметани со примена на коефициентот Р-2 врз износите искажани во колоната 5;

19) работните организации го внесуваат по периодичната пресметка износот на данокот на промет утврден според постапката предвидена во членот 22 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања, под ред. бр. 28, 29 и 30 во колоната 5 односно во колоната 6, без примена на коефициентот Р-2;

20) под ред. бр. 35 се внесува дел од разликата во цената кој го товари вкупниот приход во периодичната пресметка според одредбите на Законот за покривање на разликата во цените при продажбата на залихи на одделни видови стоки во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67).

При покривањето на разликата во цената на стоките на залихи, трговските стопански организации ги применуваат и одредбите на Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации за внатрешна трговија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/59) и Наредбата за маржите во прометот на стоки на големо и мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 46/65, 51/65 и 9/66);

21) под ред. бр. 32, 34, 35 и 37 во колоната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 без примена на коефициентот Р-2, освен износот од малопродавната цена на бензин и плинско масло наменет за одржување и реконструкција на патишта, кој се внесува во колоните 5 и 6 во височината утврдена според одредбите на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на износот од малопродавната цена на бензинот и плинското масло наменет за одржување и реконструкција на патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67) и според одредбата на членот 22 од Правилникот за водење евиденција за прометот и за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот на промет на стоки на мало и за примена на даночните стопи и ослободувања;

22) заводите за социјално осигурување, заводите за запослување и осигурителните организации по сите елементи од ред. бр. 7 до 39 внесуваат податоци само во колоната 6;

23) под ред. бр. 39 во колоната 6 се искажува износот што треба да се прокнижи на товар на синтетичкото konto 795, со одобрување на соодветните конта од групите 70 до 74;

24) под ред. бр. 40 до 44 внесуваат податоци само работните организации што работеле со загуба. Сите работни организации внесуваат податоци под ред. бр. 45 до 47.

Член 22

Образецот ППР-3 се пополнува на тој начин што во него работната организација ја внесува состојбата на сите пропишани синтетички конта, и тоа по оној ред како што е пропишано во единствениот контен план.

Установите што водат двојно книговодство а не го применуваат единствениот контен план, овој образец го пополнуваат врз основа на податоците од своето книговодство, по редот и називот на контата од контниот план што го применуваат.

Член 23

Заводите за социјално осигурување покрај периодичната пресметка за своето работење составуваат и ѝ поднесуваат на Службата на образецот ППР-3 бруто-биланс на фондовите на заедниците на социјалното осигурување и на нивните резерви за пресметковниот период за кој се поднесува пресметката, и тоа по синтетичките и аналитичките конта, предвидени со контниот план на заедницата на социјалното осигурување.

Осигурителните организации поднесуваат кон периодичната пресметка на образецот ППР-3 бруто-биланс за средствата на осигурувањето по контата предвидени со Правилникот за единствениот контен план на осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/68).

Член 24

Образецот ППР-2а го пополнуваат установите што своите деловни книги не ги водат според начелата на двојното книговодство, пред пополнувањето на образецот ППР-1, и тоа на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 5 ги внесуваат приходите по изворите на средствата, врз основа на податоците од евиденцијата за извршувањето на финансискиот план;

2) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 6 ги внесуваат уплатите на жиро-сметката (содржани во износите од колоната 5) што не претставуваат приход на установата за текуштата година или не влегуваат во вкупниот приход, како што се: аконтации за услуги и задачи што ќе се извршат во наредните пресметковни периоди, дел на примените средства сразмерен на вредноста на неизвршените услуги односно задачи, позајмици, наменски дотации на деловниот фонд и други уплати на жиро-сметката што не влегуваат во вкупниот приход;

3) под ред. бр. 1 до 7 во колоната 7 ја внесуваат вредноста на услугите и задачите извршени во текуштата година за кои не е примен надоместок од соодветните извори;

4) под ред. бр. 1 до 7 во колоните 8 и 9 ги внесуваат износите што се изнаоѓаат по сметковен пат врз основа на податоците од колоните 5, 6 и 7, а на начинот објаснет во заглавјето на самиот образец;

5) под ред. бр. 9 го внесуваат збирот на уплатите на жиро-сметката што не се содржани под ред. бр. 1 до 7, а се однесуваат на: надоместоци на штета добиени по основ на осигурување на обртните средства, наплатени договорни казни, пенали, денгуби и затезни камати и други вонредни приходи;

6) под ред. бр. 11 го пресметуваат коефициентот најмалку на четири децимали, со тоа што четвртиот децимал се заокружува нагоре ако петтиот децимал е 5 или поголем од 5. Овој коефициент служи за изнаоѓање на трошоците на работењето и на личните доходи содржани во наплатената реализација;

7) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 4 ги внесуваат податоците од евиденциите за извршувањето на финансискиот план, при што под соодветните редни броеви ги опфаќаат издатоците по елементите од образецот;

8) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 5 ги внесуваат исплатите од жиро-сметката (содржани во износите од колоната 4) што не паѓаат на товар на вкупниот приход за текуштата година и исплатите што не претставуваат трошоци на работењето, како што се: однапред извршени исплати за материјали што ќе се испорачат во наредниот пресметковен период односно дел од тие исплати сразмерен на вредноста на неиспорачаните материјали, ако испораката е делумно извршена; исплати на личните доходи од средствата издвоени за лични доходи по завршната сметка за претходната година. Установите што во текот на текуштата година набавиле и исплатиле поголеми количини материјали коишто не се потрошени во целина (на пример: огревни материјали и друго), треба од своите евиденции да ја утврдат вредноста на залихата на тие материјали и да ја внесат под ред. бр. 12 во колоната 5;

9) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 6 ги внесуваат трошоците и личните доходи што се однесуваат на текуштата година, а според кои до крајот на пресметковниот период не е извршена исплата (неисплатени материјали примени и потрошени во пресметковниот период, неисплатени услуги извршени од други, пресметани а неисплатени лични доходи за месеците во пресметковниот пери-

од, ненамирени обврски за придонесот за Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка и др.);

10) под ред. бр. 12 до 33, 35 и 36 во колоната 7 ги внесуваат износите што се добиваат кога на износите од колоната 4 ќе им се додадат износите од колоната 6, а ќе се одбијат износите од колоната 5;

11) под ред. бр. 12 до 18, под ред. бр. 20 до 32 и 35 и 36 во колоната 8 ги внесуваат износите што се добиваат со множење на утврдениот коефициент од ред. бр. 11 со износите на трошоците искажани во колоната 7.

Податоците под ред. бр. 19 и 33 се внесуваат во колоната 8 во износите искажани во колоната 7, без примена на коефициентот;

12) под ред. бр. 20 го внесуваат придонесот за Скопје од средствата за материјални расходи на општата потрошувачка, каматата на деловниот фонд на дел од средствата на деловниот фонд којшто се користи за стопанска дејност согласно членот 79 од Основниот закон за установите и други разни трошоци;

13) под ред. бр. 33 го внесуваат придонесот од прометот на филмови и непокриената разлика на неамортизираните дел на основните средства;

14) под ред. бр. 19, 32 и 35 ги внесуваат податоците според прописите што се однесуваат на стопанските организации.

Член 25

Образецот ППР-Б-1 се пополнува на следниот начин:

1) во колоната 4 се внесуваат податоците од периодичната пресметка за истиот пресметковен период на изминатата година, групирани според контата означени во колоната 2, со исклучок кај следните редни броеви:

— под ред. бр. 51 до 53 податоците се внесуваат од старото аналитичко konto 8820;

— под ред. бр. 55 податоците за нето исплатените лични доходи од претходната година се внесуваат од старото аналитичко konto 8819;

— под ред. бр. 54 податоците за другите нето-исплати од средствата за лични доходи се внесуваат од аналитичките konta 8813 и 8814, освен исплатите по основ на надоместоци за првите 30 дена неспособност за работа;

— под ред. бр. 58 се внесуваат податоците од аналитичкото konto 8814 што се однесуваат на исплатените надоместоци за првите 30 дена неспособност за работа;

— под ред. бр. 60 се внесуваат нето-исплатите на личните примања од другите средства, од старото аналитичко konto 8817.

Податоците внесени во колоната 4 на овој образец мораат да им одговараат на податоците од образецот ППР-Б-1 за период јануари—јуни на изминатата година.

Деловните банки настанати со спојување по 30 јуни на изминатата година во колоната 4 ги внесуваат податоците за сите припоени банки на тој начин што вршат собирање на соодветните податоци според контата назначени во колоната 2;

2) во колоната 5 под ред. бр. 1 до 68 се внесуваат износите според книговодствената состојба на контата назначени во колоната 2.

Под ред. бр. 70 и 71 се внесуваат податоците за бројот на запослените, на начинот објаснет во колоната 3 на овој образец.

Деловните банки на кои во пресметковниот период на текуштата година им се припоени други банки, покрај пополнетиот образец ППР-Б-1 во кој е опфатено работењето од денот на спојувањето до крајот на пресметковниот период, заради статистичка обработка посебно поднесуваат и пополнет образец ППР-Б-1 во кој ги искажуваат определените податоци за сите припоени банки. Во овој образец се внесуваат податоци само во колоната 5 под ред. бр. 1 до 69 врз основа на податоците од завршените сметки на припоените банки составени за период од 1 јануари текуштата година до денот на спојувањето;

3) под редниот број 26 во нераспоредениот приход на банката содржан е и приходот од казнена камата, кој кон крајот на годината се внесува во кредитниот фонд на банката;

4) под ред. бр. 51, 52 и 53 се внесува дел од доходот издвоен за лични доходи според одредбите на статутот и општиот акт за распределба на доходот. Издвоениот износ мора да ги покрие исплатените лични доходи и надоместоци за првите 30 дена спреченост за работа, како и исплатените лични доходи и лични примања што не се укалкулирани а се книжени преку контото 881, ако износот на тој дел на доход е доволен за тоа покривање.

Дел од доходот распореден за лични доходи според ставот 1 на оваа точка, се распоредува: на дел што се однесува на личните доходи и се искажува под ред. бр. 51, на делот што се однесува на придонесот за Скопје од личниот доход од работен однос и се искажува под ред. бр. 53 и на дел што се однесува на средствата издвоени за станбена изградба кој се искажува под ред. бр. 52.

Член 26

Образецот ППР-НБ-1 се пополнува на следниот начин:

Во колоната 4 се внесуваат податоци од периодичната пресметка за истиот пресметковен период од изминатата година, а според групирањето на податоците извршено за текуштата година.

Внесувањето на податоците во колоната 5 се врши на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 до 13, 22 до 31, 34 до 50 и 56 до 73 се внесува книговодствената состојба на контата наведени во колоната 2 на овој образец;

2) под ред. бр. 19 се внесува дел од каматата што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија за покривање на трошоците на федерацијата;

3) под ред. бр. 17 се внесува дел од каматата што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи — во планираниот фиксен износ;

4) под ред. бр. 32 се внесува збирот од ред. бр. 22 до 31 кој претставува вкупен приход на работната заедница на Народната банка на Југославија;

5) под ред. бр. 33 се внесува вкупниот приход распореден на деловните единици на Народната банка на Југославија, односно распоредениот остварен доход наголемен за трошоците на работењето;

6) под ред. бр. 56, 57 и 58 се внесува дел од остварениот доход издвоен за покривање на исплатените лични доходи и дел од доходот за исплата на личните доходи по периодичната пресметка.

Делот од доходот распореден за лични доходи се распоредува на дел кој се однесува на личните доходи и се искажува под ред. бр. 56, на дел кој се однесува на средствата за станбена изградба и се искажува под ред. бр. 57 и на дел на при-

донесот за Скопје од личниот доход од работен однос кој се искажува под ред. бр. 58;

7) под ред. бр. 66 се искажува збирот од ред. бр. 60 до 65, кој ги претставува исплатените вкупни нето лични доходи и нето лични примања во пресметковниот период, без оглед од кои средства се исплатени;

8) под ред. бр. 67 до 73 се внесуваат износите на придонесите од личните доходи и според личните доходи, и тоа од побарувачката страна на прометот на контата наведени во колоната 2 на овој образец;

9) под ред. бр. 74 се искажува збирот од ред. бр. 66 до 73 кој ги претставува вкупно исплатените бруто лични доходи во пресметковниот период, без оглед дали се покриваат од остварениот доход или од други средства;

10) под ред. бр. 75 се искажува вкупниот број на запослените работници на крајот на пресметковниот период, т.е. бројната состојба на работниците според списокот на 30 јуни односно 30 септември текуштата година;

11) под ред. бр. 76 се искажува просечниот број на запослените работници во пресметковниот период. Просекот се пресметува врз основа на бројната состојба на запослените работници на крајот на секој месец, со тоа што збирот ќе се подели со бројот на месеците (во овој случај со 6) и ќе се добие број кој се внесува под овој реден број.

V. Завршни одредби

Член 27

Обрасците наведени во чл. 7, 8 и 9 на овој правилник отпечатени се кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механографска обработка на податоците од периодичната пресметка, работните организации што издаваат обрасци ќе ги печатат обрасците ППР-1, ППР-Б-1 и ППР-НБ-1 само според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство — Главна централа.

Член 28

Со денот на почетокот на применувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот за составување на периодичната пресметка на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/66 и 18/67).

Член 29

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/3-2851/13
27 мај 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец ППР-1

СР _____ Назив на работната организација _____
Место _____ Назив на матичната работна организација _____

ПРЕСМЕТКА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 196— ГОДИНА

I. УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ

Редни број	Реден број на образецот ППР-2	Е Л Е М Е Н Т И	Претходна година	Текушта година
1	2	3	4	5
A. Утврдување на вкупниот приход				
1	4 кол. 4.	Реализација на готовите производи и услугите според издадените фактури		
2	5 кол. 4.	Побарувања од купувачи		
3	6 кол. 4.	Наплатена реализација (1 минус 2)		
4		Други приходи (конта на групата 78)		
5		ВКУПЕН ПРИХОД (3 плус 4)		

Забелешка: Овој образец се пополнува за деловни и погонски единици со самостојна пресметка и за единици од заедничко работење.

1	2	3	4	5
Б. Утврдување на доходот				
6	7	Потрошен материјал		
7	8	Издатоци за услуги		
8	9	Кирија и закупнина		
9	12	Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и слично		
10	14	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства		
11	27	Набавна вредност на трговски стоки, материјали и отпадоци		
12	20	Амортизација		
13	15	Трошоци за обновување, одржување и истражување на резерви од рудно и друго минерално богатство, трошоци за освојување ново производство и трошоци за производствено откривање на минерални сировини		
14	31	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализираните производи		
15	35	Отпишана разлика во цената на залихите		
16	16 и 34	Други разни трошоци		
17	37	Вонредни трошоци		
18		Потрошени средства (6 до 17)		
19		Нето-продукт (5 минус 18)		
20		Негативна разлика (18 минус 5)		
21	10	Камата на кредити		
22	21	Камата на деловниот фонд		
23	13	Премии за осигурување		
24	22	Придонеси и членарини за комори и други организации и други придонеси и членарини со кои се товарат трошоците на работењето		
25	23	Воден придонес		
26	28	Сојузен данок на промет — тар. бр. 1 до 16		
27	29	Сојузен данок на промет — тар. бр. 17 до 20		
28	30	Републички и општински данок на промет		
29	33	Придонес за користење градско земјиште		
30	19	Придонес за социјално осигурување — додатен		
31	17	Лични издатоци со кои се товарат трошоците на работењето		
32	18	Придонеси на личните издатоци со кои се товарат трошоците на работењето		
33	11	Трошоци за образование на стручни кадри		
34	32	Други трошоци пред утврдувањето на доходот		
35	38 кол. 6.	Вкупно на товар на вкупниот приход (18 плус 21 до 34)		
36		Доход на работната организација (5 минус 35)		
37		Доход од самостојно работење		
38		Доход од заедничко работење со домашни содоговарачи		
39		Доход од заедничко работење со странски лица		
40		Зголемување на доходот за дел од учеството на други содоговарачи по покривањето на загубата од заедничко работење		
41		Други зголемувања на доходот		
42		Намалување на доходот за учеството на другите домашни содоговарачи во доходот од заедничко работење		
43		Намалување на доходот за учеството на странски содоговарачи во доходот од заедничко работење		
44		Други намалувања на доходот		
45		ДОХОД ЗА РАСПРЕДЕЛБА (37 до 41 минус 42 до 44 минус 46)		
46		Загуба од трошоците на работењето (35 минус 5)		
47		Загуба поради неподмирени лични доходи		
48		Загуба од заедничко работење — вкупно		
49		Зголемување на загубата		

1	2	3	4	5
50		Намалување на загубата со учеството на другите содоговарачи во ризикот од заедничкото работење		
51		Други намалувања на загубата		
52		ВКУПНО ЗАГУБАТА ВО ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (46 плус 47 плус 49 минус 50 минус 51)		
В. Распределба на доходот				
53		Дел од доходот издвоен за лични доходи		
54		Издвоени средства за станбена изградба		
55		Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
56		Остаток на доходот (45 минус 53 до 55)		
57		Вкупно распоредениот доход (53 до 56) = 45		
II. СРЕДСТВА ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД				
58		Вкупни средства (конто 831)		
59		Од средствата под ред. бр. 58 распоредено за лични доходи		
III. ЗАГУБА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА И ПОКРИВАЊЕ НА ТАА ЗАГУБА				
60		Непокриена загуба од претходната година		
61		Загуба од претходната година покриена во текушната година од средствата што не се враќаат		
62		ПРЕОСТАНАТА НЕПОКРИЕНА ЗАГУБА ПО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ОД ПРЕТХОДНАТА ГОДИНА (60 минус 61)		

IV. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТАНИТЕ И ИСПЛАТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЛИЧНИ ПРИМАЊА

Реден број	Реден број на обр. ППР-2 односно група конта, конто	Е Л Е М Е Н Т И	Претходна година	Текушта година
1	2	3	4	5
63		Пресметани лични доходи во пренесени залихи (конто 268 на почетокот на годината)		
64	25 кол. 4.	Укалкулирани лични доходи во текот на годината (конта на групата 46)		
65	25 кол. 6.	Лични доходи во наплатени производи и услуги		
66	146	Исплатени нето лични доходи од изминатата година		
67	140	Аконтација на нето личните доходи од работен однос		
68	143	Исплатени надоместоци на личните доходи за првите 30 дена спреченост за работа		
69	141, 142, дел 144 и 276	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
70	дел 147 дел 276	Лични примања на товар на трошоците на работењето		
71	148	Лични примања на товар на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка		
72		Вкупно нето личните доходи и личните примања (66 до 71)		
73	236	Придонес од личниот доход од работен однос, со придонесот за образование		
74	дел 237	Придонеси за социјално осигурување		
75	дел 237	Придонес за детска заштита		
76	дел 239	Придонес за запослување		
77	дел 238	Средства за станбена изградба — дел внесен во фондот за заедничка потрошувачка		
78	дел 238	Средства за станбена изградба — дел за субвенционирање на станарината		
79	дел 239	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
80		Вкупно придонесите (73 до 79)		
81		Вкупно личните доходи со придонесите (72 плус 80)		

1	2	3	4	5
V. ПОДАТОЦИ ЗА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА И БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ				
82	45	Укалкулирани часови на работа во текот на годината		
83	47	Потрошени часови на работа во наплатени производи и услуги		
84		Просечен број на запослените врз база на укалкулирани часови на работа во текот на годината		
85		Просечен број на запослените врз база на бројната состојба на крајот на месецот		

VI. РАЗНИ ПОДАТОЦИ

Реден број	Група кон-та конто	Е Л Е М Е Н Т И	Претходна година	Текушта година
1	2	3	4	5
A. Други податоци				
86	900	Деловен фонд		
87	00, 02 без 008	Активни основни средства по набавна вредност		
88	00 без 008, 02 минус 010	Активни основни средства по сегашна вредност		
89	071	Станбени згради по набавна вредност		
90	003	Орудија за работа по набавна вредност		
91	003 минус дел 010	Орудија за работа по сегашна вредност		
92	3	Залихи на материјали и ситен инвентар		
93	5	Залихи на недовршено производство		
94	60, 64	Залихи на готови производи		
95	65, 66, 68, 69	Залихи на трговски стоки		
96	дел 910	Кредити за основни средства добиени од банки		
97	дел 910	Кредити за основни средства добиени од работни и други организации		
98	911, 912	Кредити за почетниот фонд на обртни средства и кредити за трајни обртни средства		
99	дел 913	Кредити за повремени обртни средства добиени од банки		
100	дел 913	Други кредити за повремени обртни средства (кредити добиени од други работни организации)		
101	915	Санациони кредити за покривање на загубата		
102		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства, за почетниот фонд на обртни средства и трајни обртни средства		
103		Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повремени обртни средства		
104		Втасани а неуплатени отплати по инвестициони кредити за основни и трајни обртни средства		
105	185	Потрошувачки кредити		
106	93	Резервен фонд и други фондови		
107	12	Купувачи		
108	22	Добавувачи		
109		Просечно користени основни средства		
110		Просечно користени средства на фондот на станбени згради		
111		Просечно расположливи обртни средства		
112	дел 303	Царина и други увозни давачки		
113	413	Трошоци на паричниот и платниот промет		
114		Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба		
115		Други потрошени средства на заедничката потрошувачка		
116	192	Трошоци за обновување, одржување и истражување резерви на рудно и друго минерално богатство (дел од долговната страна на контото 192, без пренесената состојба)		

1	2	3
2	P-2 = ред. бр. 6 кол. 4 на овој образец ред. бр. 4 кол. 4 на овој образец	=
3	P-3 = ред. бр. 24 кол. 6 на овој образец ред. бр. 24 кол. 5 на овој образец	=

II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА

Реден број	Реден број на образецот ППР-1	ЕЛЕМЕНТИ И БРОЈ НА КОНТАТА	Износ
1	2	3	4
4	1	Реализација на готовите производи и услугите по издадени фактури, заедно со пренесеното салдо од претходната година (конта од групата 75, 76 и 77 без контото 759)	
5	2	Ненаплатени побарувања од купувачи	
6	3	Наплатена екстерна реализација	

III. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПО ВИДОВИ, СОДРЖАНИ ВО ФАКТУРИРАНАТА И НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА

Реден број	Конта	Е Л Е М Е Н Т И	Т р о ш о ц и		
			во реализација	укалкулирани	фактурирана
1	2	3	4	5	6
7	40 и 470	Материјал			
8	41 без 414, дел 454 и део 429	Услуги			
9	414	Кирија и закупнина			
10	420	Камата на кредитите			
11	421	Трошоци за образование на стручни кадри			
12	422, 423, 424	Трошоци за реклама и пропаганда, репрезентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и сл.			
13	425	Премии за осигурување			
14	426	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства			
15	427, 428 и дел 429	Трошоци за обновување, одржување и истражување резерви на рудно и друго минерално богатство, трошоци за освојување ново производство и трошоци за производствено откривање на минерални сировини			
16	дел 429	Други разни трошоци			
17	дел 43 и дел 47 без 470	Лични издатоци со кои се товарат трошоците на работењето			
18	дел 43 и дел 47 без 470	Придонеси на личните издатоци со кои се товарат трошоците на работењето			
19	452	Придонес за социјално осигурување — додатен			
20	440	Амортизација			
21	450	Камата на деловниот фонд			
22	451, 459	Придонеси и членарини за комори и други организации и други придонеси и членарини со кои се товарат трошоците на работењето			
23	дел 454	Воден придонес			
24	—	ВКУПНО (7 до 23)			
25	46	Укалкулирани лични доходи и надоместоци на личните доходи			
26	—	Вкупно (24 плус 25)			

1	2	3	4	5	6
27	71, 72 без 719	Набавна вредност на реализираните трговски стоки, материали и отпадоци	xxx		
28	дел 740	Сојузен данок на промет — тар. бр. 1 до 16	xxx		
29	дел 740	Сојузен данок на промет — тар. бр. 17 до 20	xxx		
30	дел 740	Републички и општински данок на промет	xxx		
31	747	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализирани производи	xxx		
32	744, 745 и дел 749	Придонес од прометот на филмови, придонес од надоместок за наемање увезени филмови, втасани отплати по кредити за трајни потреби	xxx		
33	дел 749	Придонес за користење градско земјиште	xxx		
34	746 и дел 749	Непокриена разлика на неамортизираниот дел од основните средства, износ од малопродавната цена на бензинот и плинското масло, и разлики според членот 40 став 2 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со стапбените згради во општествена сопственост	xxx		
35	748	Отпишана разлика во цената на залихите	xxx		
36	—	Вкупно (27 до 35)	xxx		
37	73	Вонредни трошоци	xxx		
38		Вкупни трошоци (24 плус 36 плус 37)	xxx		
39		Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите (25 плус 38)	xxx		

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ И НА ЧАСОВИТЕ НА РАБОТА

Реден број	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с
1	2	3
40	Вкупно укалкулирани лични доходи (конта од групата 46 односно ред. бр. 41 плус 42)	
41	Укалкулирани лични доходи до височината на минималните лични доходи	
42	Укалкулирани лични доходи над височината на минималните лични доходи (40 минус 41)	
43	Коефициент Р-4 за пресметување на минималните лични доходи: ред. бр. 41 од овој образец	
	ред. бр. 40 од овој образец	
44	Реализирани минимални лични доходи во наплатените производи и услуги (ред. бр. 25 кол. 6 на овој образец × коефициентот Р-4)	
45	Вкупно укалкулирани часови на работа во текот на годината (конта од групата 46)	
46	Потрошени часови на работа во фактурираните производи и услуги (ред. бр. 45 на овој образец)	
	ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец	
	×	
	ред. бр. 25 кол. 4 на овој образец	
47	Потрошени часови на работа во наплатените производи и услуги (ред. бр. 46 на овој образец)	
	ред. бр. 25 кол. 6 на овој образец	
	×	
	ред. бр. 25 кол. 5 на овој образец	

На _____ 196— година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ППР-2а

Назив на установата _____

Место _____

Шифра на дејноста _____

УТВРДУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА
ПРЕСМЕТКА КАЈ ОПРЕДЕЛЕНИ УСТАНОВИ

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 196— ГОДИНА

I. УТВРДУВАЊЕ НА НАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА И КОЕФИЦИЕНТОТ

Реден број	Упатство за пресување податоци на овој образец во образецот ППР-1		ЕЛЕМЕНТИ	Приходи според емисијата за извршувањето на финансискиот план за текуштата година	Уплати на жиро-сметката што не се приход за текуштата година	Вредност на извршените и ненаплатени услуги и задачи	Приходи за текуштата година (кол. 5 минус 6) + кол. 7	Приходи во наплатената реализација за текуштата година (кол. 5 минус 6)
	од колоната на овој образец	во реден број на образецот ППР-1						
1	2	3	4		6	7	8	9
1	9.	121	Приходи од општествени фондови	општински, комунални и меѓукомунални				
2	9.	122		сојузни, републички и покраински				
3	9.	123	Приходи од буџетот	општински				
4	9.	124		сојузен, републички и покраински				
5	9.	125	Приходи од стопански организации — претпријатија					
6	9.	126	Приходи од нестопански организации — институти, заводи, училишта, банки, здравствени и други установи и организации					
7	9.	127	Приходи од граѓани и граѓански правни лица					
8	8. 7. 9.	1 2 3	Вкупно (ред. бр. 1 до 7)					
9	9.	4	Други приходи		xxx	xxx		
10	9.	5	Вкупно (ред. бр. 8 + 9)					
11 Коефициент за изнаоѓање на трошоците на работењето содржани во наплатената реализација					Износот од ред. бр. 8 на колоната 9			
					износот од ред. бр. 8 на колоната 8			

II. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ СПОРЕД ВИДОВИТЕ СОДРЖАНИ ВО ФАКТУРИРАНАТА И НАПЛАТЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Реден број	Реден број од образецот ЦПР-1	Е Л Е М Е Н Т И	Трошоци и лични доходи според евиденциите за извршувањето на финансискиот план за текуштата година	Исплати што не се однесуваат на пресметковниот период, односно што не паѓаат на товар на трошоците на работењето за текуштата година	Трошоци и лични доходи што паѓаат на товар на пресметковниот период за текуштата година а не се исплатени во текуштата година	Фактични трошоци и лични доходи во текуштата година (кол. 4 плус 6 минус 5)	Трошоци и лични доходи содржани во наплатената реализација за текуштата година
1	2	3	4	5	6	7	8
12	6	Материјал					
13	7	Издатоци за услуги					
14	8	Кирии и закупнини					
15	12	Амортизација					
16	10	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства					
17	9	Трошоци за реклама, пропаганда, презентација, учествување на саеми, изложби, филмски фестивали и сл.					
18	14	Трошоци за подвоз, натовар и истовар на реализираните производи					
19	17	Вонредни трошоци					
20	16	Други разни трошоци					
21	21	Камата на кредитите					
22	23	Премии за осигурување					
23	24	Придонеси и членарини за комори и други организации и други придонеси и членарини со кои се товарат трошоците на работењето					
24	25	Воден придонес					
25	26	Сојузен данок на промет — тар. бр. 1 до 16					
26	27	Сојузен данок на промет — тар. бр. 17 до 20					
27	28	Републички и општински данок на промет					
28	29	Придонес за користење градско земјиште					
29	30	Придонес за социјално осигурување — додатен					
30	32	Придонеси на личните издатоци со кои се товарат трошоците на работењето					
31	33	Трошоци за образование на стручни кадри					
32	31	Лични издатоци со кои се товарат трошоците на работењето — нето					
33	34	Други трошоци пред утврдувањето на доходот					
34	35	Вкупно (од ред. бр. 12 до 33)					
35	—	Лични доходи и надоместоци на лични доходи и лични издатоци од дополнителна работа и по основ на граѓанскоправен однос — нето					
36	—	Придонеси од личните доходи и на личните доходи (на вкупниот износ искажан под ред. бр. 35 на овој образец)					
37	—	Вкупни трошоци и лични доходи со придонесите (ред. бр. 34 плус 35 плус 36)					

На _____ 196— година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ППР-3

СР _____ Општина _____
 Место _____
 Работна организација _____
 Шифра на дејноста _____

БРУТО-БИЛАНС

НА _____ 196— ГОДИНА

Број на конто- то	НАЗИВ НА КОНТОТО	Почетна состојба на 1 јануари 196— година		Промет од _____ до _____ со почетната состојба		Состојба на _____ 196— година	
		Акти- ва	Паси- ва	Должи	Поба- рува	Акти- ва	Паси- ва
		3	4	5	6	7	8

На _____ 196— година

Раководител
на сметководството,Претседател
на управниот одбор,

Директор,

Образец ППР-Б-1

Назив на банката _____
 СР _____
 Место _____

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ
 ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 196— ГОДИНА

Реден број	Група или конто	Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на _____	
			претходната година	текушната година
1	2	3	4	5

А. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУП-
 НИОТ ПРИХОД

I. Утврдување на приходот на банката

1	8100, 8104	Камата по кредитите за краткорочно работење
2	8101	Камата по инвестициони кредити
3	8102	Камата по кредитите за станбена изградба
4	8103	Камата по кредитите дадени на граѓани
5	8105	Надоместок на камата по кредитите одобрени со по- ниска каматна стопа
6	8109	Друга активна камата
7	811	Надоместоци за банкарски услуги
8	812	Други приходи
9	813	Казнена камата
10	831	Вонредни приходи
11		Вкупни приходи на банката (1 до 10)

xxx

1	2	3	4	5
12	8000, 8001	Камата по примените кредити		
13	8002	Камата по домашни и иселенички влогови и по девизни сметки на граѓани		
14	8003	Камата на депонираните средства		
15	8004, 8009	Друга пасивна камата		
16	801	Камата на кредитниот фонд		
17	802	Данок на промет		
18	803	Отпис на ненаплативите побарувања по кредитите		
19	804	Други расходи		
20	830	Вонредни расходи		
21		Вкупни расходи на банката (12 до 20)		
22	8400	Остварени приходи на банката (11 минус 21)		
23	8401	Остварени приходи од заедничко работење		
24		Вкупно остварени приходи (22 плус 23)		

II. Распределба на приходот на банката

25	дел 849	Дел од приходот на работната заедница		
26	848	Нераспореден дел од приходот на банката по периодичните пресметки (24 минус 25)		

В. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА**I. Утврдување на приходот**

27	860	Дел од приходот на банката што го распоредува работната заедница на банката		
28	8120	Надоместок на трошоците што во фактичен износ се наплатуваат од комитентите		xxx
29	851	Вонредни приходи на работната заедница на банката		
30		Приходи на работната заедница на банката (27 до 29)		

II. Утврдување на доходот

31	40, 41 без 412	Трошоци за материјали и услуги		
32	412	Трошоци на паричниот и платниот промет		
33	430	Амортизација		
34	47 без 474	Посебни трошоци		
35		Потрошени средства (31 до 34)		
36	460	Камата на деловниот фонд		
37	461	Камата на кредитите за сопствени потреби		
38	462	Премии за осигурување		
39	463 без 4632	Членарини		
40	4632	Додатен придонес за здравствено и инвалидско осигурување		
41	442	Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
42	474	Трошоци за стручно образование на кадри		
43	850	Вонредни расходи на работната заедница на банката		
44		Вкупни трошоци на работната заедница на банката (35 до 43)		
45	8700	Остварен доход на работната заедница на банката (30 минус 44)		
46	8701	Остварен доход од заедничкото работење		
47		Вкупно остварен доход на работната заедница (45 плус 46)		
48		Загуба од трошоците на работењето на работната заедница на банката (44 минус (30 плус 46))		
49		Загуба поради неподмирени лични доходи		
50		Вкупно загубата (48 плус 49)		

1	2	3	4	5
III. Распределба на доходот на работната заедница на банката				
51	дел 8850	За лични доходи		
52	дел 8850	За средства за станбена изградба		
53	дел 8850	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
54	878	Остаток од доходот		
V. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И ЗА БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ				
55	8830	Исплатени нето лични доходи од изминатата година		
56	8810, 8811, 8812	Аконтации на нето личните доходи од работен однос		
57	8813, 8814, 8818	Други нето исплати од средствата од личниот доход		
58	8817	Надоместоци на личниот доход за првите 30 дена неспособност за работа		
59	442 без 4429	Други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
60	8820	Нето лични примања што се исплатуваат од други средства		
61		Вкупно нето личните доходи и личните примања (55 до 60)		
62	2410, 2520	Придонес од личниот доход од работен однос		
63	2411, 2521, 2415, 2525	Придонес за социјално осигурување		
64	дел 2419	Придонес за детска заштита		
65	2412, 2522	Придонес за запослување		
66	дел 2413, дел 2523	Дел од средствата издвоени за станбена изградба внесен во фондот за заедничка потрошувачка		
67	дел 2413, дел 2523	Дел од средствата издвоени за станбена изградба за субвенционирање на станарината		
68	2414, 2524	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
69		Вкупно (61 до 68)		
70		Вкупен број на запослените		
71		Просечен број на запослените (просек врз база на состојбата на бројот на запослените на крајот на секој месец)		

На _____ 196— година

Раководител
на сметководството,Претседател
на собрание на банката,

Директор,

Назив на банката _____
СР _____
Место _____

Образец ППР-НБ-1

УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 196— ГОДИНА

Реден Група или број konto		Е Л Е М Е Н Т И	Состојба на _____	
1	2		претходната година	текушната година
1	2	3	4	5

A. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД ОД КАМАТА

I. Утврдување на приходот од камата

1	8100	Камата по краткорочни кредити
2	8101	Камата по кредитите за инвестиции
3	8103	Камата по потрошувачки и посебни кредити
4	8104	Камата по дадените странски кредити и по работите со странски кореспонденти

1	2	3	4	5
5	8105	Надоместок на камата по кредитите одобрени со лониска каматна стопа		
6	8109	Друга активна камата	xxxx	
7	813	Казнена камата		
8		Вкупно активната камата (1 до 7)		
9	8001	Камата по примените странски кредити и по рабо- гите со странски кореспонденти		
10	8002	Камата по домашни и иселенички влогови и по девизни сметки на граѓани		
11	8003	Камата на депонираните средства		
12	8005	Рефундирана камата на банките и штедилниците		
13	8009	Друга пасивна камата		
14		Вкупно пасивната камата (9 до 13)		
15		Остварен приход од камата (8 минус 14)		
16		Остварена негативна разлика во каматата (14 минус 9)		
II. Распределба на остварениот приход од камата				
17		Дел од каматата што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија за извршување на нејзините задачи		
18		Резервирано за бонификација на каматата на бан- ките во пресметковниот период		
19		Дел од каматата што ѝ припаѓа на Народната банка на Југославија за покривање на трошоците на фе- дерацијата		
20		Приход од камата што ѝ припаѓа на федерацијата (15 минус 17 до 19)		
21		Остварена негативна разлика во каматата (16 плус 17 до 19) или (17 до 19 минус 20)		
Б. УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХО- ДОТ И ДОХОДОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА				
I. Утврдување на приходот на работната заедница на Банката				
22	8110	Надоместоци за услуги на стопанските организации		
23	8111	Надоместоци за услуги на општествено-политичките заедници и општествените фондови		
24	8112	Надоместоци за услуги на други организации		
25	8113	Надоместоци за услуги на граѓани		
26	8114	Надоместоци за услуги по работите со странство		
27	8119	Други надоместоци за услуги по банкарски работи		
28	8120	Надоместоци на трошоците што во фактичен износ се наплатуваат од комитенти		xxxx
29	8121	Позитивни разлики остварени на среброто		
30	8129	Други приходи		
31	831, 851	Вонредни приходи		
32		Вкупни приходи на работната заедница на Банката (22 до 31)		
II. Распределба на приходот на работната заедница на Банката				
33		Приходи на работните заедници на деловните еди- ници на Народната банка на Југославија		
III. Утврдување на доходот на работната заедница на Банката				
34	40, 41, без 4108 и 412	Трошоци за материјали и услуги		
35	4108	Трошоци за инвестиционо одржување на основните средства		
36	412	Трошоци на паричниот и платниот промет		
37	430	Амортизација		
38	470, 471	Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација		

1	2	3	4	5
39	473, 475	Разни трошоци		
40		Потрошени средства (34 до 39)		
41	460	Камата на деловниот фонд		
42	461	Камата на кредитите за сопствени потреби		
43	462	Премии и осигурувања		
44	463 без 4632	Членарини		
45	4632	Додатен придонес за здравствено и инвалидско осигурување		
46	442	Трошоци за работа што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
47	474	Трошоци за стручно образование на кадрите		
48	802	Данок на промет		
49	804	Други расходи		
50	830, 850	Вонредни расходи		
51		Вкупни трошоци на работната заедница на Банката (40 до 50)		
52		Остварен доход на работната заедница на Банката (33* минус 51)		
53		Загуба од трошоците на работењето на работната заедница на Банката (51 минус 33)		
54		Загуба поради неподмирени лични доходи		
55		Вкупно загубата (53 плус 54)		
IV. Распределба на доходот на работната заедница на Банката				
56	дел 8850	За лични доходи		
57	дел 8850	За средства за станбена изградба		
58	дел 8850	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
59	878	Остаток на доходот		
В. ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДРУГИТЕ ЛИЧНИ ПРИМАЊА И БРОЈОТ НА ЗАПОСЛЕНИТЕ				
60	8830	Исплатени нето лични доходи од изминатата година		
61	8810, 8811, 8812	Аконтација на нето личните доходи од работен однос		
62	8813, 8814, 8818	Други нето-исплати од средствата за лични доходи		
63	8817	Исплатени надоместоци на лични доходи за првите 30 дена спреченост за работа		
64	8820	Други нето лични примања што се исплатуваат од други средства		
65	442 без 4429	Други лични примања што паѓаат на товар на трошоците на работењето		
66		Вкупно нето личните доходи и личните примања (60 до 65)		
67	2410, 2520	Придонес од личниот доход од работен однос		
68	2411, 2521, 2415, 2525	Придонеси за социјално осигурување		
69	дел 2419	Придонес за детска заштита		
70	2412, 2522	Придонес за запослување		
71	дел 2413, дел 2523	Дел од средствата издвоени за станбена изградба внесени во фондот за заедничка потрошувачка		
72	дел 2413, дел 2523	Дел од средствата издвоени за станбена изградба за субвенционирање на станарината		
73	2414, 2524	Придонес за Скопје од личниот доход од работен однос		
74		Вкупно (66 до 73)		
75		Вкупен број на запослените		
76		Просечен број на запослените (просек врз база на состојбата на бројот на запослените на крајот на секој месец)		

На _____ 196— година

Раководител
на сметководството,

Претседател на Советот
на работната заедница на
Банката,

Губернор,

247.

Врз основа на членот 3 став 3 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 1/68), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИОТ ЕДИНСТВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Единствениот контен план за банките (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66), кој е составен дел од Правилникот за посебниот Единствен контен план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66), во членот 3 се вршат следните измени и дополненија:

1) Во класата 0 — Основна средства, средства заједничке потрошње и средства других фондова, во групата конта 00 — Основна средства у функцији, се додава ново синтетичко konto, кое гласи: „009 — Основна средства ван употреба“.

Во групата конта 01 — Исправка вредности основних средства, називот на синтетичкото konto: „019 — Обрачуната и уплаћена амортизација“ се менува и гласи: „019 — Обрачуната амортизација“.

Во групата конта 02 — Новчана основна средства и потраживања по основним средствима, синтетичкото konto 020 — Средства амортизације, се брише.

Групата конта 06 — Средства других фондова, и синтетичките конта:

„060 — Средства резервног фонда — обавезни део

061 — Средства резервног фонда — необавезни део

063 — Средства посебног резервног фонда“ се менуваат и гласат:

„06 — Новчана средства других фондова

060 — Новчана средства резервног фонда — обавезни део

061 — Новчана средства резервног фонда — необавезни део

063 — Новчана средства посебног резервног фонда“.

Синтетичкото konto 062 — Средства осталих фондова, се брише.

Групата конта 07 — Средства фонда стамбених зграда, и синтетичките конта:

„071 — Стамбене зграде

073 — Исправке вредности стамбених зграда

074 — Новчана средства фонда стамбених зграда

077 — Стамбене зграде у изградњи

078 — Обрачуната и уплаћена амортизација стамбених зграда

079 — Ликвидација стамбених зграда, се бришат

Во групата конта 09 — Пласмани из средства фондова банке, називот на синтетичкото konto: „092 — Пласмани из средства других фондова“ се менува и гласи: „092 — Пласмани из средства резервног фонда — обавезни део“.

Се додаваат две нови синтетички конта, кои гласат:

„093 — Пласмани из средства резервног фонда — необавезни део

094 — Пласмани из средства посебног резервног фонда“.

2) Во класата 1 — Финансијска средства и друге вредности, во групата конта 10 — Новчана средства, називите на синтетичките конта:

„101 — Жиро-рачуни

103 — Обавезне резерве банака код Народне банке Југославије

105 — Гарантни износи

107 — Привремени рачуни по пословима за краткорочно кредитирање“ се менуваат и гласат:

„101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање

103 — Издвојена средства банака код Народне банке Југославије

105 — Жиро-рачун банке као корисника друштвене имовине

107 — Привремени рачуни по кредитном пословању“.

Синтетичкото konto 106 — Уложена средства кредитног фонда у кредитни фонд других банака, и синтетичкото konto 108 — Привремени рачуни по пословима кредитирања инвестиција, се бришат.

Во групата конта 11 — Средства и друге вредности Народне банке Југославије код Службе друштвеног книговодства, синтетичкото konto 111 — Текући рачун Службе друштвеног книговодства за разне вредности, се бришат.

3) Во класата 2 — Обавезе и обрачунска конта, во групата конта 20 — Обрачун Народне банке Југославије са Службом друштвеног книговодства, синтетичкото konto 200 — Пролазни рачун платног промета, се брише.

Во групата конта 25 — Остала обрачуната лична примања, називот на синтетичкото konto: „250 — Обрачуната нето лична примања на терет трошкова пословања“ се менува и гласи: „250 — Обрачуната остала нето лична примања“.

Синтетичкото konto 251 — Обрачуната нето лична примања на терет основних средства и средства заједничке потрошње, се брише.

Називот на групата конта: „29 — Временска разграничења трошкова“ се менува и гласи: „29 — Временска разграничења“.

Називите на синтетичките конта:

„290 — Активна временска разграничења трошкова

291 — Пасивна временска разграничења трошкова“

се менуваат и гласат:

„290 — Активна временска разграничења

291 — Пасивна временска разграничења“.

4) Во класата 3 — Девизни послови, во групата конта 30 — Девизна средства и обрачуни, називот на синтетичкото konto: „309 — Привремени обрачун девизног рачуна са жиро-рачунима банке“ се менува и гласи: „309 — Привремени девизни рачуни“.

Називот на групата конта: „35 — Кредити иностраних банака у девизама“ се менува и гласи: „35 — Девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама“.

Називот на синтетичкото konto: „350 — Кредити иностраних банака у девизама“ се менува и гласи: „350 — Краткорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама“.

Се додава ново синтетичко konto, кое гласи: „351 — Дугорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама“.

Називот на групата конта: „36 — Кредити код иностраних банака у девизама“ се менува и гласи: „36 — Девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација“.

Називот на синтетичкото konto: „360 — Кредити код иностраних банака у девизама“ се менува и гласи: „360 — Краткорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација“.

Се додава ново синтетичко konto, кое гласи: „361 — Дугорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација“.

Во групата конта 37 — Девизни кредити радним организацијама, називите на синтетичките конта:

„370 — Девизни кредити радним организацијама

371 — Потраживања у спору и сумњива потраживања по девизним кредитима“

се менуваат и гласат:

„370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама

371 — Инвестициони девизни кредити радним организацијама“.

Во групата конта 39 — Меѓубанкарски девизни кредитни односи у земљи, називите на синтетичките конта:

„390 — Девизни кредити банкама

395 — Девизни кредити код банака“

се менуваат и гласат:

„390 — Девизни кредити банкама за краткорочно кредитирање

395 — Девизни кредити код банака за краткорочно кредитирање“.

По синтетичкото конто 390 — Девизни кредити банкама за краткорочно кредитирање, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „391 — Девизни кредити банкама за кредитирање инвестиција“.

По синтетичкото конто 395 — Девизни кредити код банака за краткорочно кредитирање, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „396 — Девизни кредити код банака за кредитирање инвестиција“.

5) Во класата 5 — Краткорочни кредити, во групата конта 50 — Кредити привредним организацијама, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „509 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима привредним организацијама“.

Во групата конта 51 — Кредити друштвено-политичким заједницама, синтетичките конта:

510 — Кредити федерацији за неравномерни прилив прихода

515 — Кредити осталим друштвено-политичким заједницама за неравномерни прилив прихода,

се бришат.

Називите на синтетичките конта:

„511 — Остали кредити федерацији

516 — Остали кредити осталим друштвено-политичким заједницама“

се менуваат и гласат:

„511 — Кредити федерацији

516 — Кредити осталим друштвено-политичким заједницама“.

Во групата конта 53 — Кредити граѓанима, се додава ново синтетичко конто, кое гласи: „539 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима датим граѓанима“.

Во групата конта 55 — Кредити осталим организацијама, синтетичкото конто 550 — Кредити за неравномерни прилив прихода, се брише.

Називите на синтетичките конта: „551 — Кредити за остале намене“ се менува и гласи: „551 — Кредити осталим организацијама“.

Групата конта 57 — Хартии од вредности и орочена средства из средства за краткорочно кредитирање, и синтетичките конта:

570 — Хартии од вредности из средства за краткорочно кредитирање

571 — Орочена средства из средства за краткорочно кредитирање,

се бришат.

Се додава нова група конта, која гласи:

„58 — Временска разграничења камате по краткорочним кредитима“,

и ново синтетичко конто, кое гласи:

„580 — Временска разграничења камате по краткорочним кредитима“.

Називот на групата конта: „59 — Привремено финансирање инвестиција из депозита по виђењу“ се менува и гласи: „59 — Финансирање инвестиција из краткорочних средства“.

Називот на синтетичкото конто: „590 — Привремено финансирање инвестиција из депозита по виђењу“ се менува и гласи: „590 — Финансирање инвестиција из краткорочних средства“.

Синтетичкото конто 591 — Привремено финансирање стамбене изградње из депозита по виђењу, се брише.

6) Во класата 6 — Кредити за инвестиције, називот на групата конта: „65 — Хартии од вредности и орочена средства из средства за кредитирање инвестиција“ се менува и гласи: „65 — Хартии од вредности, орочена средства и друга улагања средства за инвестиције“.

Се додаваат две нови синтетички конта, кои гласат:

„652 — Удружена средства кредитног фонда

653 — Уложена средства кредитног фонда у кредитни фонд других банака“.

Називот на групата конта: „66 — Ненаплаћени доспели кредити и сумњива и спорна потраживања по кредитима привредних и осталих организација“ се менува и гласи: „66 — Сумњива и спорна потраживања за инвестиције“.

Називите на синтетичките конта:

„660 — Ненаплаћени доспели краткорочни кредити“

661 — Неправилно одобрени краткорочни кредити“

се менуваат и гласат:

„660 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима за инвестиције

661 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима за стамбену изградњу“.

Синтетичкото конто 662 — Кредити радним организацијама у ликвидацији и синтетичкото конто 663 — Потраживања у спору и сумњива потраживања по кредитима, се бришат.

Во групата конта 67 — Меѓубанкарски комисиони односи и послови за рачун радних организација, називот на синтетичкото конто: „677 — Потраживања у спору, сумњива потраживања и потраживања од привредних организација у ликвидацији по комисионим пословима“ се менува и гласи: „677 — Сумњива и спорна потраживања по комисионим пословима“.

7) Во класата 7 — Извори средства за кредитирање, во групата конта 70 — Рачуни банака код Народне банке Југославије и готов новац у општају, називите на синтетичките конта:

„701 — Обавезне резерве банака код Народне банке Југославије

702 — Резервни фондови банака код Народне банке Југославије“

се менуваат и гласат:

„701 — Издвојена средства банака код Народне банке Југославије

702 — Посебан резервни фонд банака код Народне банке Југославије“.

Во групата конта 71 — Депозитни новац, синтетичкото конто 717 — Остали жиро-рачуни, се брише.

Во групата конта 72 — Остале обавезе по виђењу, називите на синтетичките конта:

„722 — Разне обавезе по виђењу

723 — Обавезе према посебном резервном фонду по основу обезбеђења ликвидности“

се менуваат и гласат:

„722 — Остали депозити по виђењу привредних организација

723 — Остали депозити по виђењу друштвено-политичких заједница“.

Се додаваат две нови синтетички конта, кои гласат:

„728 — Остали депозити по виђењу осталих организација

729 — Остале обавезе по виђењу“.

Во групата конта 76 — Орочена средства и издате хартии од вредности са роком дужим од 1 године, називот на синтетичкото конто: „767 — Издате

хартје од вредности са роком дужим од 1 године“ се менува и гласи: „767 — Издате сопствене хартје од вредности са роком враћања дужим од једне године“.

Се додава ново синтетичко konto, кое гласи:

„768 — Издате хартје од вредности за туђи рачун са роком враћања дужим од једне године“.

Во групата konta 78 — Остали извори за кредитирање инвестиција, називот на синтетичкото konto: „781 — Привремено коришћење депозита по виђењу за кредитирање инвестиција, се менува и гласи:

„781 — Коришћење краткорочних средстава за кредитирање инвестиција“.

Во групата konta 79 — Извори средстава за комисионе послове, синтетичките konta:

792 — Средства федерације за финансирање инвестиција

793 — Средства осталих друштвено-политичких заједница за финансирање инвестиција, се бришат.

8) Во класата 8 — Утврђивање расхода и прихода и расподела дохотка, во групата konta 81 — Приходи банке, по синтетичкото konto 812 — Остали приходи, се додава ново синтетичко konto, кое гласи: „813 — Казнена камата“.

Во групата konta 88 — Лични дохоци, називите на синтетичките konta:

„881 — Обрачунати лични дохоци

882 — Остварена средства за личне дохотке“

се менуваат и гласат:

„881 — Обрачунати лични дохоци и остале исплате из средстава за личне дохотке

882 — Обрачунати лични дохоци и остале исплате из других средстава“.

Се додаваат две нови синтетички konta, кои гласат:

„883 — Обрачунати лични дохоци из средстава за личне дохотке из претходне године

885 — Остварена средства за личне дохотке“.

9) Во класата 9 — Извори средстава, во групата konta 96 — Други фондови, синтетичкото konto 962 — Остали фондови, се брише.

Групата konta 97 — Извори средстава фонда стамбених зграда, и синтетичките konta:

970 — Фонд стамбених зграда

971 — Дугорочни кредити за средства фонда стамбених зграда

973 — Додавачи за средства фонда стамбених зграда

976 — Остали извори средстава фонда стамбених зграда.

се бришат.

Член 2

Во членот 4 ставот 8 се менува и гласи:

„Конта ове групе имају, по правилу, активан салдо и задужују се уз признавање konta 032 — Завршене инвестиције изван функције.“

Ставот 11 се менува и гласи:

„На конту 000 — Пословно земљиште, воде се земљишта која банка користи за своје редовно пословање. Задужење овог konta врши се уз одобрење konta 032 — Завршене инвестиције изван функције, за купљено земљиште и бесплатно уступање од радних организација и других банака.“

Ставот 17 се менува и гласи:

„Задужење овог konta врши се приликом активирања оруђа за рад, уз одобрење konta 032 — Завршене инвестиције изван функције.“

Ставот 18 се брише.

Досегашните ст. 19 до 25 стануваат ст. 18 до 24.

Член 3

Во членот 5 ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, зборовите: „и уплаћена“ се бришат.

Досегашниот став 4 станува став 3.

Во досегашниот став 5, кој станува став 4, зборовите: „и уплаћена“ се бришат.

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 5 и 6.

Во досегашниот став 8, кој станува став 7, по зборовите: „имовинских права“ запирката се заменува со точка а другиот текст до крајот на ставот се брише.

Досегашниот став 9 станува став 8.

Досегашниот став 10, кој станува став 9, се менува и гласи:

„На конту 019 — Обрачуната амортизација, води се книговодствена евиденција о обрачунатој амортизацији у току године.“

Ставот 11 се брише.

Досегашниот став 12, кој станува став 10, се менува и гласи:

„На крају пословне године приликом израде завршног рачуна за ту годину, konto 019 — Обрачуната амортизација, задужује се за укупан износ обрачунате амортизације у току године, уз одобрење konta 010 до 017 — Исправка вредности основних средстава.“

Ставот 13 се брише.

Член 4

Во членот 6 ст. 2, 3, и 4 се бришат.

Во досегашниот став 5, кој станува став 2, во првата реченица зборовите: „из дохотка одлуком органа самоуправљања, или у ту сврху уступљена или дата као дотација“ се заменуваат со зборовите: „на посебан рачун у смислу Основног закона о изградњи инвестиционих објеката“.

Досегашните ст. 6 до 9 стануваат ст. 3 до 6.

Член 5

Во членот 8 во ставот 2 првата реченица се менува и гласи:

„Konto 040 — Ликвидација основних средстава, задужује се за набавну вредност основног средства које се ликвидира, а одобравају се konta групе 00 — Основна средства у функцији, уз истовремено одобрење овог konta за исправку вредности тог основног средства и задужење konta групе 01 — Исправка вредности основних средстава.“

Член 6

Во членот 9 во ставот 1 зборовите: „Средства других фондова“ се заменуваат со зборовите: „Новчана средства других фондова“.

Во ст. 2, 3, 4 и 5 зборовите: „Средства резервног фонда“ се заменуваат со зборовите: „Новчана средства резервног фонда“.

Ставот 8 се брише.

Во досегашниот став 9, кој станува став 8, во првата реченица зборовите: „Средства посебног резервног фонда“ се заменуваат со зборовите: „Новчана средства посебног резервног фонда“, а на крајот на текстот по зборот: „пословима“ се додаваат зборовите: „и удружена средства посебног резервног фонда банака.“

Досегашниот став 10 станува став 9.

Член 7

Членот 10 се брише.

Член 8

Во членот 11 во ставот 3 втората и четвртата алинеја се бришат.

Во ставот 7 под 3 првата алинеја се менува и гласи: „— задужује konto 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, или“.

Во ставот 15 на крајот на втората алинеја точката се заменува со запирка и по тоа се додава нова алинеја трета, која гласи: „— или се врши пренос на организацију за управљање и газдовање стамбеним зградама.“

Член 9

Во членот 12 ставот 4 се заменува со три нови става, кои гласат:

„На конту 092 — Пласмани из средства резервног фонда из обавезног дела, воде се пласмани из средства резервног фонда из обавезног доприноса, као што су: уписане обвезнице, привремено коришћење средства за одређене намене и други пласмани. Задужењем овог конта признаје се konto 060 — Новчана средства резервног фонда — обавезни део, а приликом повраћаја средства врше се супротна књижења.

На конту 093 — Пласмани из средства резервног фонда из необавезног дела, воде се пласмани из средства резервног фонда из необавезног улагања, као што су: уписане обвезнице, привремено коришћење средства и други пласмани. Задужењем овог конта признаје се konto 061 — Новчана средства резервног фонда — необавезни део, а приликом повраћаја средства врше се супротна књижења.

На конту 094 — Пласмани из средства посебног резервног фонда, воде се пласмани из средства посебног резервног фонда, као што су: уписане обвезнице, привремено коришћење средства за обезбеђење ликвидности банке, привремено коришћење средства за разграничење отписаних ненаплаћених потраживања, удруживање средства са наменом за краткорочно кредитирање банака по основу обезбеђења ликвидности, као и други пласмани. Задужењем овог конта признаје се konto 063 — Новчана средства посебног резервног фонда, а приликом повраћаја средства врше се супротна књижења.“

Член 10

Во членот 13 ставот 6 се менува и гласи:

„На конту 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, књижи се целокупно готовинско и вирманско пословање банке из делокруга њене делатности.“

Ст. 7 и 8 се бришат.

Досегашниот став 9 станува став 7.

Ставот 10 се брише.

Досегашниот став 11, кој станува став 8, се менува и гласи:

„На конту 103 — Издвојена средства банака код Народне банке Југославије, књижи се средства обавезне резерве која су пословне банке, у смислу Закона о Народној банци Југославије, дужне да издвоје са жиро-рачуна на посебан рачун и друга средства која су банке обавезне да издвоје код Народне банке Југославије.“

Во досегашниот став 12, кој станува став 9, зборовите: „Жиро-рачуни“ се заменуваат со зборовите: „Жиро-рачун банке за кредитно пословање“.

Досегашните ст. 13 до 15 стануваат ст. 10 до 12.

Досегашниот став 16, кој станува став 13, се менува и гласи:

„На конту 105 — Жиро-рачун банке као корисника друштвене имовине, књижи се готовинска и вирманска плаћања банке као корисника друштвене имовине — интерно пословање.“

Ст. 17, 18 и 19 се бришат.

Досегашните ст. 20 и 21 кои стануваат ст. 14 и 15, се менуваат и гласат:

„На конту 107 — Привремени рачуни по кредитном пословању, књижи се промене настале из кредитног пословања банке, које из оправданих разлога, у моменту настанка, нису могле да се искажу на одређеном конту средства или извора средства.“

Овај конту рашчлањава се на аналитичка конта према врстама кредитног пословања.“

Ст. 22 и 23 се бришат.

Досегашниот став 24 станува став 16.

Член 11

Во членот 14 ст. 5, 6 и 7 се бришат.

Досегашниот став 8 станува став 5.

Во досегашниот став 9, кој станува став 6, на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „и на основу примљених и издатих збирних авиза.“

Досегашниот став 10, кој станува став 7, се менува и гласи:

„Овај конту рашчлањава се на аналитичка конта: текући рачун платног промета, необрачуната збирна авиза одобрења и задужења, необрачунатите спецификации збирних авиза одобрења и задужења и сл.“

Досегашните ст. 11 до 14 стануваат ст. 8 до 11.

Член 12

Во членот 16 во ставот 3 зборовите: „активни привремени рачун из интерног банчиног пословања“ се бришат.

Член 13

Во членот 18 во ставот 2 зборовите: „по неликвидираним односима, који потичу из учешћа Народне банке Југославије у директном платном промету, као и уклучење обавезе“ се бришат.

Ст. 3 и 4 се бришат.

Досегашните ст. 5 до 7 стануваат ст. 3 до 5.

Член 14

Во членот 19 во ставот 5 во втората реченица зборовите: „пасивни привремени рачуни из интерног банчиног пословања“ се бришат.

Член 15

Во членот 20 ставот 2 се менува и гласи:

„На конту 230 — Обрачуната амортизација, књижи се неотписана вредност расходованих и ликвидираних основних средства, која се обавезно надокнадује средствима амортизације из средства резервног фонда, укупног прихода банке и других извора.“

Ст. 3 и 4 се бришат.

Досегашните ст. 5 до 8 стануваат ст. 3 до 6.

Во досегашниот став 9, кој станува став 7, во називот на контото 290 и во називот на контото 291 зборот: „трошкова“ се брише.

Досегашните ст. 10 до 13 стануваат ст. 8 до 11.

Член 16

Во членот 21 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Преко овог конта књижи се и остале исплате личних примања из средства за личне дохотке, као на пример: исплате личних доходака из претходне године, исплате по уговорима из граѓанско-правног односа, накнаде за боловања, натраде и сл.“

Досегашните ст. 3 до 5 стануваат ст. 4 до 6.

Член 17

Во членот 22 ст. 2 и 3 се заменуваат со еден нов став, кој гласи:

„На конту 250 — Обрачуната остала нето лична примања, књижи се остала нето лична примања која се исплаћују на терет трошкова пословања (konto 442), основних средства (група конта 03 и 04), средства заједничке потрошње (група конта 08) и других извора.“

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 3 и 4.

Член 18

Во членот 24 во ставот 2 зборовите: „200 — Пролазни рачун платног промета“ се заменуваат со зборовите: „112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије“.

Член 19

Членот 26 се менува и гласи:

„На контима групе 29 — Временска разграничења, књиже се временска разграничења из интерног пословања банке.

На конту 290 — Активна временска разграничења, књиже се исплате доспелих трошкова и расхода банке који се односе на наредни обрачунаски период, а разграничавају се у одређеним временским размацима.

На конту 291 — Пасивна временска разграничења, књиже се приходи банке који се односе на наредни обрачунаски период, а разграничавају се у одређеним временским размацима.“

Член 20

Во членот 27 во ставот 2 втората реченица се брише.

Ставот 9 се брише.

Во досегашниот став 10, кој станува став 9, во одредбата под а) зборовите: „контото 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се заменуваат со зборовите: „контото 300 — Девизна средства“.

Досегашниот став 11 станува став 10.

Досегашниот став 12, кој станува став 11, се заменува со два нови става, кои гласат:

„На конту 309 — Привремени девизни рачун, књиже се промене настале по краткорочном и инвестиционом девизном пословању, које се у моменту настајања не могу прекњижити на одговарајућим контима класе 3.

Овај контот рашчлањава се на аналитичка конта према врстама девизног пословања.“

Досегашните ст. 13, 14, 15 и 16 се бришат.

Член 21

Во членот 28 во ставот 3 втората реченица се брише.

Во ставот 5, втората алинеја се менува и гласи: „— конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије.“

Во ставот 6 зборот: „наредених“ се заменува со зборот: „извршених“, а втората алинеја се менува и гласи: „— конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије.“

Во истиот став четвртата алинеја се менува и гласи:

„Конта 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама;“

По четвртата алинеја се додаваат нови алинеи, кои гласат:

„— Конта 371 — Инвестициони девизни кредити радним организацијама;

— Конта 390 — Девизни кредити банкама за краткорочно кредитирање;“

Во ставот 9 третата реченица се брише.

Во ставот 10 зборовите: „конта 200 — Пролазни рачун платног промета, односно преко конта 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се заменуваат со зборовите: „конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије“.

Во ставот 11 зборовите: „односно конта 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се бришат, а зборовите: „конта 370 — Девизни кредити радним организацијама,“ се заменуваат со зборовите: „конта 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама, конта 371 — Инвестициони девизни кредити радним организацијама, конта 390 — Девизни кредити банкама за краткорочно кредитирање.“

Во ставот 15 зборовите: „односно конта 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се бришат.

Во ставот 16 зборовите: „конта 301 — Девизни рачуни банака у земљи,“ се бришат.

Член 22

Во членот 29 во ставот 2 петтата и шестата алинеја се бришат.

Во ставот 3 на крајот зборовите: „контото 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се заменуваат со зборовите: „контото 310 — Девизни текући рачуни и иностраних кореспондената односно конта 311 — Клириншки текући рачуни“.

Ст. 4 и 6 се бришат.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Досегашните ст. 7 и 8 кои стануваат 5 и 6, се менуваат и гласат:

„Девизна средства која радне организације орочавају код банака чији су комитенти, банке књиже на одговарајућим аналитичким контима преко конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација. Ако радна организација орочи своја девизна средства код банке чији није комитент, задужује се, на основу вирманског налога, конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, уз одобрење конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација, а код банке о чијем се комитенту ради спроводе се супротна књижења.

До задужења конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација, долази:

— приликом извршења налога за плаћања у иностранству;

— приликом отплате девизних кредита;

— приликом остваривања права радних организација по основу реекспортних послова, консигнационих складишта и сл.“

У досадашњем ставу 9, који постаје став 7, у другој алинеји речи: „Народне банке Југославије“ заменују се речју: „банка“.

Досегашните ст. 10 до 14 стануваат ст. 8 до 12.

Член 23

Во членот 31 во ставот 3 зборовите: „контото 301 — Девизни рачуни банака у земљи“ се заменуваат со зборовите: „контото 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација или конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање — ако радна организација полагае динарску противувредност трошкова и такса“.

Во ставот 4 зборовите: „посредством конта 309 — Привремени обрачун девизног рачуна са жиро-рачунима банке, према објашњењу код овог конта“ се заменуваат со зборовите: „уз истовремено образовање кредитног фонда у девизама“.

Член 24

Членот 32 се менува и гласи:

„На контима групе 35 — Девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама, воде се краткорочни и дугорочни кредити које банке одобравају иностраним банкама и финансијским организацијама.

Конта ове групе задужују се и за износе обрачунате камате по датим кредитима, уз одобрење конта 810 — Камата по активним пословима и уз обавезно трансформирање кредитног фонда из динарског у девизни.

Приликом наплате камате одобравају се конта ове групе, уз задужење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената или конта 311 — Клириншки текући рачуни.

На конту 350 — Краткорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама, воде се кредити дати иностраним банкама и финансијским организацијама у смислу Закона о кредитним пословима са иностранством.

До књижења на овом конту долази на основу уредних робних докумената поднетих од стране домаћих извозника на основу којих банка врши исплате југословенском извознику и задужује овај контот, уз одобрење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање или конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација.

Доспеле отплате по овим кредитима банке књиже у корист конта 350 — Краткорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама, уз задужење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената или конта 311 — Клириншки текући рачуни.

Рашчлањавање овог конта на аналитичка конта врши се према банкама и финансијским организацијама.

На конту 351 — Дугорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама, банке књиже дугорочне девизне кредитне дате иностраним банкама и финансијским организацијама у смислу важећих девизних прописа.

Књижења на овом конту спроводе се сходно објашњењима датим уз конто 350 — Краткорочни девизни кредити иностраним банкама и финансијским организацијама.

Член 25

Членот 33 се менува и гласи:

„На контима групе 36 — Девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација, воде се обавезе у девизама по кредитима које банке користе код иностраних банака и финансијских организација.

У корист конта ове групе књижи се износ обрачунате камате по коришћеним кредитима, уз задужење конта 800 — Камата по пасивним пословима и уз обавезно трансформисање кредитног фонда из девизног у динарски.

За износ плаћене камате задужује се овај конто уз одобрење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената или конта 311 — Клириншки текући рачуни.

На конту 360 — Краткорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација, књиже се коришћени краткорочни кредити код иностраних банака и финансијских организација.

На посебном аналитичком конту овог конта воде се и обавезе банака по девизним кредитима које пословне банке користе код иностраних банака за рачун Народне банке Југославије.

Коришћени кредити код иностраних банака књиже се у корист овог конта, а на терет конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената, конта 311 — Клириншки текући рачуни, конта 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама или конта 371 — Инвестициони девизни кредити радним организацијама, зависно од начина коришћења самог кредита.

Приликом отплате иностраних кредита, задужује се конто 360 — Краткорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација, уз одобрење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената или конта 311 — Клириншки текући рачуни, зависно са ког се девизног рачуна измирује доспела обавеза.

Кад се при коришћењу кредита издају гаранције, менице и сл., истовремено се спроводе и одговарајућа књижења на контима у класи 9 — Ванбилансна евиденција.

Овај конто се рашчлањава на аналитичка конта: кредити код банака, кредити код финансијских организација и кредити код иностраних банака за рачун Народне банке Југославије.

На конту 361 — Дугорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација, књиже се коришћени дугорочни кредити код иностраних банака и финансијских организација.

Књижења на овом конту спроводе се сходно објашњењу датом уз конто 360 — Краткорочни девизни кредити код иностраних банака и финансијских организација.

Аналитички конто се рашчлањава на дугорочне кредитне коришћене код иностраних банака и финансијских организација.

Член 26

Членот 34 се менува и гласи:

„На контима групе 37 — Девизни кредити радним организацијама, воде се девизни кредити дати радним организацијама у Југославији, у смислу важећих законских прописа.

Конта ове групе задужују се и за износ обрачунате камате по девизним кредитима датим радним организацијама у Југославији, уз одобрење конта 810 — Камата по активним пословима, уз обавезно трансформисање кредитног фонда из динарског у девизни, за износ обрачунате камате у девизама.

За наплаћену камату признају се конта ове групе, уз задужење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије или конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација.

На конту 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама, књиже се краткорочни девизни кредити дати радним организацијама у Југославији.

До задужења овог конта долази приликом коришћења одобрених девизних кредита за намене предвиђене важећим девизним прописима, уз одобрење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената, конта 311 — Клириншки текући рачуни или конта 320 — Девизни рачуни и депозити радних организација и сл.

На посебном аналитичком конту овог конта воде се сумњива и спорна потраживања по краткорочним девизним кредитима. Задужење овог конта врши се на основу одлуке органа управљања којом је констатовано да је девизно потраживање постало спорно односно сумњиво, уз одобрење одговарајућег аналитичког конта основног конта 370, — на коме се воде потраживања по краткорочним девизним кредитима датим радним организацијама у Југославији.

Конто 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама, рашчлањава се на аналитичка конта према основним наменама девизног кредитног пословања и на спорна и сумњива потраживања.

На конту 371 — Инвестициони девизни кредити радним организацијама, банке књиже девизне кредитне дате радним организацијама за инвестициона улагања у складу са важећим девизним прописима.

Књижење на овом конту и његово рашчлањавање на аналитичка конта врши се сходно објашњењима датим уз конто 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама.

Член 27

Членот 35 се менува и гласи:

„На контима групе 39 — Међубанкарски девизни кредитни односи у земљи, књиговодствено се прате девизни кредитни односи између банака-кредитора (поверилаца) и банака-комитената (дужника) у Југославији.

Активна конта ове групе задужују се за износ обрачунате камате по кредитима датим другим банкама, уз одобрење конта 810 — Камата по активним пословима, док се износ наплаћене камате књижи у корист конта ове групе, уз задужење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

Пасивна конта ове групе признају се за износ обрачунате камате по кредитима коришћеним код других банака, уз задужење конта 800 — Камата по пасивним пословима. За плаћену камату задужују се ова конта а признаје конто 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање. Износ плаћене односно наплаћене камате у девизама по кре-

дитима књижењем у оквиру ове групе повлачи обавезно одговарајућу трансформацију кредитног фонда.

На конту 390 — Девизни кредити банкама за краткорочно кредитирање, банке књиже девизне кредите дате другим банкама за краткорочно кредитирање.

За девизне кредите дате банкама задужују се овај конту, уз одобрење конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената, конта 311 — Клириншки текући рачуни или конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

Враћени кредити књиже се супротним ставовима, зависно од начина враћања кредита.

На конту 391 — Девизни кредити банкама за кредитирање инвестиција, банке књиже девизне кредите дате другим банкама за кредитирање инвестиција.

Девизни кредити дати за кредитирање инвестиција књиже се на терет овог конта, а у корист конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената, конта 311 — Клириншки текући рачуни или конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

Приликом отплате односно повраћаја ових кредита спроводе се супротна књижења.

На конту 395 — Девизни кредити код банака за краткорочно кредитирање, банке књиже девизне кредите коришћене код других банака за краткорочно кредитирање, уз задужење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената, конта 311 — Клириншки текући рачуни или конта 370 — Краткорочни девизни кредити радним организацијама.

Приликом отплате кредита задужује се овај конту, уз признање конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, конта 310 — Девизни текући рачуни иностраних кореспондената или конта 311 — Клириншки текући рачуни, зависно од начина враћања самог кредита.

На конту 396 — Девизни кредити код банака за кредитирање инвестиција, воде се девизни кредити коришћени код других банака за кредитирање инвестиција.

Начин књижења ових кредита истоветан је са начином књижења на конту 395 — Девизни кредити код банака за краткорочно кредитирање.

Член 28

Во членот 36 во ставот 8 на крајот зборовите: „конта 291 — Пасивна временска разграничења трошкова“ се заменуваат со зборовите: „конта 290 — Активна временска разграничења“.

Член 29

Во членот 37 во ставот 4 во првата реченица зборовите: „на терет овог конта књижи се“ се заменуваат со зборовите: „на терет овог конта књиже се и плаћени трошкови одржавања основних средстава односно“.

Во истиот став во втората реченица зборовите: „Пасивна временска разграничења трошкова, док се исплате извршених трошкова за инвестиционо одржување врше на терет конта 290 — Активна временска разграничења трошкова,“ се заменуваат со зборовите: „Пасивна временска разграничења а исплате извршених трошкова књиже се на терет истог конта“.

Член 30

Во членот 38 во ставот 2 на крајот зборовите: „и плаћа“ се бришат.

Во ставот 3 на крајот зборовите: „230 — Обрачуната амортизација“ се заменуваат со зборовите: „019 — Обрачуната амортизација“.

Член 31

Во членот 39 во ставот 2 по зборовите: „аконтације личних доходака“ се додават зборовите: „и исплаћена остала лична примања“.

Член 32

Во членот 40 во ставот 5 зборовите: „Активна временска разграничења трошкова“ се заменуваат со зборовите: „Активна временска разграничења“, а зборовите: „291 — Пасивна временска разграничења трошкова“ се заменуваат со зборовите: „290 — Активна временска разграничења“.

Во ставот 6 втората реченица се брише.

Член 33

Во членот 43 ст. 1 и 2 се заменуваат со еден нов став, кој гласи:

„Функција класе 5 — Краткорочни кредити, состоји се у томе да се прикаже стање и промет кредита за краткорочно кредитирање који су дати редним организацијама и пословним банкама у складу са смерницама економске и кредитне политике.“

Досегашните ст. 3 до 14 стануваат ст. 2 до 13. Ставот 15 се брише.

Досегашните ст. 16 до 23 стануваат ст. 14 до 21.

По досегашниот став 23, кој станува став 21, се додаваат два нови става, кои гласат:

„На конту 509 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима привредним организацијама, књиже се потраживања која су постала сумњива и спорна у погледу наплате, било да се води судски поступак или се врши припрема за вођење судског поступка, а потичу по кредитима датим привредним организацијама.“

Прекњижување сумњивих и спорних потраживања по кредитима датим привредним организацијама врши се на терет овог конта, а у корист конта на коме су до тада вођени.“

Член 34

Членот 44 се менува и гласи:

„На контима групе 51 — Кредити друштвено-политичким заједницама, књиже се кредити дати друштвено-политичким заједницама у складу са важећим прописима.“

На конту 511 — Кредити федерације, књиже се кредити дати федерацији у складу са важећим прописима.

При коришћењу кредита задужује се овај конту, уз одобрење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање односно конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије.

За отплаћене кредите спроводе се супротна књижења.

Обрачуната камата по овим кредитима књижи се на терет овог конта, уз признање конта 810 — Камата по активним пословима.

На конту 516 — Кредити осталим друштвено-политичким заједницама, књиже се кредити дати осталим друштвено-политичким заједницама у складу са важећим прописима.

При коришћењу кредита задужује се овај конту, уз одобрење конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

За отплаћене кредите спроводе се супротна књижења.

Обрачуната камата по овим кредитима књижи се на терет овог конта, уз признање конта 810 — Камата по активним пословима.“

Член 35

Во членот 46 по ставот 13 се додаваат три нови става, кои гласат:

„На конту 539 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима датим грађанима, књиже се по-

траживања која су постала сумњива и спорна у погледу наплате, било да се води судски поступак или се врши припрема за вођење судског поступка, а потичу по кредитима датим грађанима.

Прекњижавање сумњивих и спорних потраживања по кредитима датим грађанима врши се на терет овогuenta, а у користuenta на коме су до тада вођени.

За наплаћена сумњива и спорна потраживања задужује се cuenta — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, док се за евентуални отпис задужује cuenta — Отпис ненаплативих потраживања по кредитима, уз признање овогuenta. Отпис ненаплативих потраживања спроводи се у смислу члана 80. Закона о банкама и кредитним пословима.“

Член 36

Во членот 47 во ставот 1 зборовите: „за неравномеран прилив прихода, као и кредити који се тим организацијама одобравају за друге намене“ се бришат.

Ст. 2 до 7 се заменуваат со два нови става, кои гласат:

„На cuenta 551 — Кредити осталим организацијама, банке књиже кредитите дате осталим организацијама за намене предвиђене посебним прописима.

Коришћени кредити књиже се на терет овогuenta а у користuenta 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.“

Досегашниот став 8 станува став 4.

Член 37

Членот 49 се менува и гласи:

„На cuentaма групе 58 — Временска разграничења камате по краткорочним кредитима, књижи се обрачуната камата по краткорочним кредитима, која се односи на текући обрачунаски период односно текућу годину, а по ануитетима и кредитима који доспевају у наредном обрачунаском периоду односно у наредној години.

На cuenta 580 — Временска разграничења камате по краткорочним кредитима, књижи се обрачуната камата по краткорочним кредитима, која се односи на текући обрачунаски период односно текућу годину, а по ануитетима и кредитима који доспевају у наредном обрачунаском периоду односно у наредној години.“

Член 38

Членот 50 се менува и гласи:

„На cuentaма групе 59 — Финансирање инвестиција из краткорочних средстава, књиже се средства намењена за краткорочно кредитирање, која се у смислу важећих прописа могу употребити за кредитирање инвестиција.

На cuenta 590 — Финансирање инвестиција из краткорочних средстава, књиже се средства одређена за краткорочно кредитирање, која се у смислу важећих прописа могу употребити за инвестиције.

Прекњижавање одговарајућих средстава врши се на терет овогuenta, уз одобрењеuenta 781 — Коришћење краткорочних средстава за кредитирање инвестиција.

За враћена средства спроводе се супротна књижења.“

Член 39

Во членот 56 во ставот 1 зборовите: „Хартије од вредности и срочена средства из средстава за кредитирање инвестиција“ се заменуваат со зборовите: „Хартије од вредности, срочена средства и друга улагања средстава за инвестиције“.

По ставот 6 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„На cuenta 652 — Удружена средства кредитног фонда, књиже се потраживања по удруженим средствима кредитног фонда банке у смислу Закона о средствима привредних организација.

На терет овогuenta, а у користuenta 840 — Остварени приход банака, књижи се и учешће банке у оствареном дохотку из заједничког пословања, ако је то уговором о удруживању средстава предвиђено.

На cuenta 653 — Уложена средства кредитног фонда у кредитни фонд других банака, књиже се средства кредитног фонда банке уложена у кредитни фонд других банака сагласно ставу 3. члана 18. Закона о банкама и кредитним пословима.

Средства кредитног фонда, која пословна банка уноси у кредитни фонд друге банке, књиже се на терет овогuenta, уз одобрењеuenta 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

Преко овогuenta књижи се и учешће банке у расподели прихода банке у чииу су кредитни фонд средства уложена а зависно од одлуке скупштине те банке. Књижење се спроводи на основу извештаја пословне банке код које су средства уложена, задужењем овогuenta, уз одобрењеuenta 750 — Кредитни фонд.“

Член 40

Членот 57 се менува и гласи:

„На cuentaма групе 66 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима за инвестиције, књиже се сумњива и спорна потраживања по кредитима датим из средстава за инвестиције и стамбену изградњу.

На cuenta 660 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима за инвестиције, књиже се сумњива и спорна потраживања по којима се води судски поступак или се врши припрема за вођење судског поступка, као и потраживања по којима су окончани судски поступци.

На терет овогuenta, а у користuenta на коме су се водили инвестициони кредити, врши се прекњижавање само оних кредита који су постали сумњиви и спорни. Овај cuenta терети се и за трошкове судских поступака и за износ обрачунате камате до дана наплате спорног односно сумњивог потраживања

За наплаћена сумњива и спорна потраживања задужује се cuenta 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, док се за евентуални отпис сумњивих и спорних потраживања задужује cuenta 803 — Отпис ненаплативих потраживања по кредитима, уз признање овогuenta. Отпис ненаплативих потраживања спроводи се у смислу члана 80. Закона о банкама и кредитним пословима.

На cuenta 661 — Сумњива и спорна потраживања по кредитима за стамбену изградњу, књиже се сумњива и спорна потраживања по којима се води судски поступак односно по којима се врши припрема за покретање судског поступка, као и потраживања по којима су окончани судски поступци.

На терет овогuenta, а у користuenta на коме се воде кредити за стамбену изградњу, врши се прекњижавање само оних кредита који су постали сумњиви и спорни. Овај cuenta терети се и за трошкове судских поступака и за износ обрачунате камате до дана наплате спорног односно сумњивог потраживања.

За наплаћена сумњива и спорна потраживања задужује се cuenta 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, док се за евентуални отпис сумњивих и спорних потраживања задужује cuenta 803 — Отпис ненаплативих потраживања по кредитима, уз признање овогuenta. Отпис ненаплативих потраживања спроводи се у смислу члана 80. Закона о банкама и кредитним пословима.“

Член 41

Во членот 58 во ставот 16 зборовите: „Потраживања у спору, сумњива потраживања и потраживања од привредних организација у ликвидацији по комисионим пословима“ се заменуваат со зборовите: „Сумњива и спорна потраживања по комисионим пословима“.

Член 42

Во членот 59 во ставот 3 на обете места зборовите: „или 79“ се заменуваат со зборовите: „или конта 794 — Средства друштвених фондова и друштвено-политичких заједница“.

Во ставот 6 во последниот ред зборовите: „кредитно односно“ се бришат.

Во ставот 11 по зборовите: „Средства друштвених фондова“ записката се заменува со точка а зборовите: „792 — Средства федерације за финансирање инвестиција и 793 — Средства осталих друштвено-политичких заједница“ се бришат.

Во ставот 18 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а које су извршене непосредно са конта 690 — Жиро-рачуни друштвених фондова и друштвено-политичких заједница. Завршене инвестиције књиже се на терет конта 794, уз одобрење овог конта.“.

Ставот 19 се брише.

Досегашниот став 20 станува став 19.

Член 43

Во членот 60 ст. 6, 7, 8 и 9 се менуваат и гласат:

„На конту 701 — Издвојена средства банака код Народне банке Југославије, књиже се обрачунате обавезне резерве пословних банака, које се издвајају у одређеном проценту од депозита по виђењу у смислу Закона о Народној банци Југославије, и друга издвојена средства која су банке дужне, согласно важећим прописима, држати код Народне банке Југославије.“

Уклучени депозити од стране Службе друштвеног књиговодства, књиже се задужењем конта 113 — Депозити код Службе друштвеног књиговодства који припадају Народној банци Југославије, а остала издвојена средства књиже се задужењем конта 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије, уз одобрење конта 701 — Издвојена средства банака код Народне банке Југославије. Приликом повраћаја осталих издвојених средстава банака код Народне банке Југославије спроводе се супротна књижења.

На конту 702 — Посебан резервни фонд банака код Народне банке Југославије, књиже се уклучена средства посебног резервног фонда банака код Народне банке Југославије, као ограничени депозити.

За уклучена средства посебног резервног фонда банака задужује се конто 113 — Депозити код Службе друштвеног књиговодства који припадају Народној банци Југославије, а признаје овај конто.“

Член 44

Во членот 61 во ставот 2 во првата реченица зборовите: „средства амортизације“ се бришат, а на крајот на текстот на тој став се додава нова реченица, која гласи:

„На овом конту књиже се и депозити привредних организација који су непосредно уплаћени на жиро-рачун банке.“.

Ст. 22, 23 и 24 се бришат.

Член 45

Во членот 62 ставот 9 се менува и гласи:

„На конту 722 — Остали депозити по виђењу привредних организација, књиже се остали депозити по виђењу привредних организација, као што

су: средства издвојеног дохотка, средства необавезног резервног фонда и друга средства по виђењу која нису посебно наведена.“

Ст. 12, 13 и 14 се менуваат и гласат:

„На конту 723 — Остали депозити по виђењу друштвено-политичких заједница, књиже се остали депозити по виђењу друштвено-политичких заједница, као што су: средства привредних резерви федерације, средства друштвених и привредних резерви осталих друштвено-политичких заједница и друга средства по виђењу која нису посебно наведена.“

Књижења се спроводе на терет односно у корист овог конта, уз одобрење односно задужење конта 100 — Благајна или конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

Овај конто рашчлањава се на аналитичка конта према припадности средстава.“

По ставот 25 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„На конту 728 — Остали депозити по виђењу осталих организација, књиже се остали депозити по виђењу осталих организација, као што су: средства издвојеног дохотка и друга средства по виђењу која нису посебно наведена.“

Књижења се спроводи на терет односно у корист овог конта, уз одобрење односно задужење конта 100 — Благајна или конта 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање.

На конту 729 — Остале обавезе по виђењу, књиже се остале обавезе банке по виђењу, као што су: обавезе према посебном резервном фонду по основу обезбеђења ликвидности банке, издата банчина циркуларна кредитна писма и упутнице за исплату преко пошта, и остале разне обавезе по виђењу.

Овај конто рашчлањава се на аналитичка конта према врстама обавеза по виђењу.“

Член 46

Во членот 63 во ставот 2 зборовите: „издвојена средства дохотка“ се бришат.

Член 47

Во членот 65 по ставот 4 се додаваат два нови става, кои гласат:

„У оквиру овог конта, на посебном аналитичком конту, воде се средства кредитног фонда банке трансформисана из динара у девизе.“

Висина кредитног фонда у девизама зависи од куповине и продаје девизних средстава и од девизних прихода односно расхода на основу којих се врши трансформисање кредитног фонда банке.“

Член 48

Во членот 66 во ставот 12 зборовите: „Издате хартије од вредности са роком дужим од једне године“ се заменуваат со зборовите: „Издате сопствене хартије од вредности са роком враћања дужим од једне године“.

Во ставот 15 зборовите: „према врстама хартије од вредности“ се заменуваат со зборовите: „према секторима“.

По ставот 15 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„На конту 768 — Издате хартије од вредности за туђи рачун са роком враћања дужим од једне године, књиже се издате хартије од вредности за туђи рачун са роком дужим од једне године.“

Приликом емитовања ових хартија од вредности задужује се конто 100 — Благајна или конто 101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање, за примљену противувредност, уз одобрење конта 768.

За исплаћене доспеле хартије од вредности спроводе се супротна књижења.

Овај конто рашчлањава се на аналитичка конта по секторима.“

Член 49

Во членот 68 ст. 5, 6 и 7 се менуваат и гласат: „На конту 781 — Коришћење краткорочних средстава за кредитирање инвестиција, прекнџавају се средства за краткорочно кредитирање у средства за кредитирање инвестиција, а према важећим прописима.“

Приликом прекнџавања ових средстава задужује се konto 590 — Финансирање инвестиција из краткорочних средстава, уз одобрење овог conta. Овај konto рашчлањава се на аналитичка conta према изворима краткорочних средстава која се могу употребити за финансирање инвестиција.“

Во ставот 11 зборовите: „намењених за стамбену изградњу“ се бришат.

Член 50

Во членот 69 ст. 10, 11, 12, 13 и 14 се бришат. Во досегашниот став 15, кој станува став 10, се додава нова реченица, која гласи: „У оквиру овог conta, а на посебном аналитичком конту, воде се средства друштвених фондова и друштвено-политичких заједница примљена у комисион преко других банака.“

Досегашните ст. 16 и 17 стануваат ст. 11 и 12.

Член 51

Во членот 70 во ставот 4 во шестата алинеја зборовите: „Привремени обрачун девизног рачуна са жиро-рачунима банке,“ се заменуваат со зборовите: „Привремени девизни рачуни,“

Ставот 11 се менува и гласи:

„За износ отписа ненаплативих потражизања по кредитима терети се овај konto, уз признање одговарајућег conta на коме се до момента отписа, воде сумњива и спорна потражизања по кредитима.“

Член 52

Во членот 71 во ставот 3 бројот: „5“ се заменува со бројот: „35“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„За обрачунату девизну камату како активну тако и пасивну по девизним кредитима, поред наведених књижења, врши се и трансформисање у кредитном фонду банке — књиговодствено претварање динарског дела кредитног фонда у девизни део кредитног фонда банке и обрнуто.“

Во ставот 5 зборовите: „категоријама корисника кредита и“ се бришат.

Во ставот 7 на крајот се додаваат две нови реченици, кои гласат:

„Ако се ради о накнадама у девизи признаје се овај konto, уз задужење conta 310 и 311 или conta 309, уколико истовремено није могућа наплата истих. За износ ових прихода врши се и трансформисање у кредитном фонду банке.“

Во ставот 10 втората реченица се брише.

По ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„На конту 813 — Казнена камата, књижи се обрачуната казнена камата по свим датим кредитима без обзира кад су уговори о кредиту закључени.“

Во досегашниот став 11, кој станува став 12, по бројот: „81“ се додаваат зборовите: „без conta 813“.

Досегашниот став 12 станува став 13.

Член 53

Во членот 74 во ставот 2, на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „као и остварени приход из заједничког пословања.“

Член 54

Во членот 77 во ставот 6 во првата алинеја и во ставот 9 бројот: „882“ се заменува со бројот: „885“.

Член 55

Во членот 78 во ставот 4 зборовите: „Обрачунати лични доходи“ се заменуваат со зборовите: „Обрачунати лични доходи и остале исплате из средстава за личне дохотке“.

Во ставот 7 зборовите: „Обрачунати лични доходи“ се заменуваат со зборовите: „Обрачунати лични доходи и остале исплате из средстава за личне дохотке“, а бројот: „882“ се заменува со бројот: „885“.

Во ставот 8 зборовите: „Обрачунати лични доходи“ се заменуваат со зборовите: „Обрачунати лични доходи и остале исплате из средстава за личне дохотке“.

По ставот 8 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„На конту 882 — Обрачунати лични доходи и остале исплате из других средстава, књиже се исплаћени бруто лични доходи и остале исплате са доприносима из других средстава, као што су: средства фонда заједничке потрошње, средства намењена за инвестиције и сл.“

Задужење овог conta врши се уз одобрење conta 250 — Обрачуната остала нето лична примања и conta 252 — Обрачунати доприноси на остала лична примања.

На конту 883 — Обрачунати лични доходи из средстава за личне дохотке из претходне године, књиже се исплаћени бруто лични доходи из средстава остварених у претходној години, која су привремено остала неисплаћена.

Књижење на терет овог conta спроводи се уз одобрење conta 240 — Обрачунати нето лични доходи и conta 241 — Обрачунати доприноси по личним дохотима.“

Во досегашниот став 9, кој станува став 13, бројот: „882“ се заменува со бројот: „885“, а по тој став се додава нов став 14, кој гласи:

„У корист овог conta књиже се и средства фонда заједничке потрошње, средства намењена за инвестиције и слична средства којима се покривају исплаћени лични доходи књижени на конту 882.“

Во ставот 10, кој станува став 15, зборовите: „Обрачунати лични доходи“ се заменуваат со зборовите: „Обрачунати лични доходи и остале исплате из средстава за личне дохотке“, а бројот: „882“ се заменува со бројот: „885“.

Во ставот 11, кој станува став 16, бројот: „882“ се заменува со бројот: „885“, а зборовите: „могу распоредити на личне дохотке радника“ се заменуваат со зборовите: „преносе у наредну годину на овај konto, као привремено неисплаћена средства за личне дохотке. Приликом исплате ових средстава задужује се konto 883 уз одобрење conta 240 и 241“.

Член 56

Во членот 84 во ст. 3 и 5 зборовите: „Средства резервног фонда“ се заменуваат со зборовите: „Новчана средства резервног фонда“.

Ст. 6 и 7 се бришат.

Досегашниот став 8 станува став 6.

Во досегашниот став 9, кој станува став 7, зборовите: „Средства посебног резервног фонда“ се заменуваат со зборовите: „Новчана средства посебног резервног фонда“.

Досегашниот став 10 станува став 8.

Член 57

Членот 85 се брише.

Член 58

Во членот 86 ставот 4 се брише.

Досегашните ст. 5 до 13 стануваат ст. 4 до 12.

Член 59

Во членот 15 став 3, членот 20 ст. 6, 8 и 10, членот 24 ст. 10 и 11, членот 28 ст. 5, 6 и 16, членот 43 ст. 5, 12, 19 и 22, членот 45 став 2, членот 46 ст. 5 и 6,

членот 51 ст. 4, 9, 13, 18, 21, 23, 24 и 27, членот 52 ст. 3, 4, 7, 10 и 14, членот 53 ст. 3, 7 и 14, членот 55 ст. 3, 6 и 9, членот 56 ст. 3 и 6, членот 58 ст. 2, 6, 9 и 14, членот 61 ст. 3, 9, 12, 15, 17 и 20, членот 62 ст. 3, 4, 7, 11, 16, 20 и 23, членот 63 ст. 13, 17, 19, 21 и 26, членот 64 ст. 3 и 6, членот 66 ст. 3, 6, 8, 10 и 13, членот 67 ст. 3, 6, 9, 12 и 15, членот 68 став 3, членот 69 ст. 4 и 8, членот 70 став 4, членот 71 став 7 и членот 74 ст. 8 и 9 од Единствениот контен план за банките (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66) називот на синтетичкото konto: „101 — Жиро-рачун“ се менува и гласи: „101 — Жиро-рачун банке за кредитно пословање“.

Член 60

Во членот 9 став 3, членот 11 став 8, членот 12 став 2, членот 16 став 6, членот 19 ст. 4 и 6, членот 20 ст. 6, 11 и 13, членот 22 став 4, членот 36 ст. 8 и 10, членот 37 ст. 3, 4, 6, 8, 9, 11 и 14, членот 41 ст. 2, 3, 4, 7 и 9, членот 79 став 3, членот 81 став 3, членот 82 став 3, членот 83 став 2 и членот 84 ст. 3, 5 и 9 од Единствениот контен план за банките (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66) синтетичкото konto 101 — Жиро-рачуни, во различен падеж се заменува со синтетичкото konto 105 — Жиро-рачун банке као корисника друштвене имовине, во соодветен падеж.

Член 61

Во членот 43 став 7, членот 48 став 6, членот 55 став 3 и членот 63 став 24 од Единствениот контен план за банките (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/66) синтетичкото konto 200 — Пролазни рачун платног промета, во различен падеж се заменува со синтетичкото konto 112 — Текући рачун платног промета Народне банке Југославије, во соодветен падеж.

Член 62

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-4110/1
13 мај 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

248.

Врз основа на членот 63 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/66), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ

1. Општи одредби

Член 1

Со одредбите на овој правилник се определува што треба да содржат рударските проекти во областа на експлоатацијата на нафта и земни гасови.

Рударските проекти од ставот 1 на овој член се: главниот рударски проект, дополнителниот рударски проект и упростениот рударски проект.

Член 2

Главниот рударски проект и дополнителниот рударски проект за експлоатација на нафтно односно гасно поле се состојат од:

- 1) проект за отворање, разработка и експлоатација на нафтно односно гасно поле;
- 2) проекти за изградба односно реконструкција на рударски и придружни објекти, постројки или уреди за експлоатација на нафта и гас.

Член 3

Главниот рударски проект за отворање, разработка и експлоатација на ново нафтно односно гасно поле содржи: основни податоци, разработка на лежиштето, опис на технологијата на производството, собирање и транспорт на нафтата односно гасот и технички опис на објектите со предмер на работите (член 6), како и прилозите наведени во членот 7 од овој правилник.

Главниот рударски проект за изградба на рударски и придружни објекти, постројки или уреди за експлоатација на нафта односно гас ги содржи соодветните елементи наведени во чл. 9 до 12 на овој правилник.

Член 4

Дополнителниот рударски проект за суштествени отстапувања од главниот рударски проект за отворање, разработка и експлоатација на нафтно односно гасно поле содржи: основни податоци, разработка на лежиштето, опис на технологијата на производството, собирање и транспорт на нафтата односно гасот и технички опис на објектите со предмер на работите (член 6), а по потреба и одделни прилози од членот 7 на овој правилник, доколку се однесуваат на суштествени отстапувања од главниот рударски проект за кои се работи дополнителниот рударски проект.

Дополнителниот рударски проект за изградба на рударски и придружни објекти, постројки или уреди на постојно експлоатационо нафтно односно гасно поле, што не се опфатени со главниот рударски проект, како и за реконструкција на постојни рударски и придружни објекти, постројки или уреди, изградени врз база на главниот рударски проект, која реконструкција ја менува концепцијата на главниот рударски проект, ги содржи соодветните елементи наведени во чл. 9 до 13 од овој правилник за објектите, постројките и уредите, за кои се работи дополнителниот рударски проект.

Член 5

Упростениот рударски проект за подвижни (преместиви) рударски постројки; за изградба на стабилен рударски или придружен објект, постројка или уред на нова локација, кога се користи постоен или типски проект; за реконструкција на постојни објекти, постројки или уреди, која што суштествено не ја менува концепцијата на главниот или дополнителниот проект, како и за други случаи што не се опфатени со главниот и дополнителниот рударски проект, содржи, според својата намена, соодветни елементи од чл. 8 до 13 на овој правилник.

II. Проект за отворање, разработка и експлоатација на нафтно односно гасно поле

Член 6

Проектот за отворање, разработка и експлоатација на нафтно односно гасно поле содржи:

1) основни податоци:

— географска положба на лежиштето и комуникациите;

— краток приказ на извршените работи на истражувањето;

— краток приказ на основните стратиграфски и тектонски односи;

— преглед на притисоците, температурите и производните карактеристики на мерените дупина-тини (табеларно);

— својства на нафтата и земниот гас (физички и дестилациони), со податоци за евентуално извршените испитувања заради утврдување технологијата на облагородувањето (отстранување на нечистотија и вода од нафтата и гасот, одвојување на нафтата и гасот, одвојување на битуменот и парафинот од нафтата и издвојување на потешките фракции од гасот);

- 2) разработка на лежиштето;
 — приказ на мрежата и број на постојните и преокирани дупнатини, со евентуална прогноза на максималните капацитети;
 — процена на резервите на нафта и гас, како и приказ на планираниот степен на искористување на лежиштето;
 — динамика на производството;
- 3) опис на технологијата на производството, собирањето и транспортот на нафтата и гасот;
 — приказ на технолошките процеси на производството од дупнатините, што се предвидуваат во текот на експлоатацијата на полето;
 — опис на технолошкиот процес на собирањето, транспортот и облагородувањето на нафтата и земниот гас;
- 4) опис на објектите, со предмер на работите:
 — опис на објектите, постројките и уредите за експлоатација на нафта и гас, како и на придружните објекти (згради, далноводи, комуникации, водоводи, приказ на крстосувањето на цевоводи со сообраќајници, со водни токови, со енергетски водови и сл.);
 — опис на снабдувањето со погонска енергија на полето;
 — опис на системот на врски на полето;
 — основни параметри на рударските објекти, постројки и уреди за експлоатација на нафта и гас;
 — приближни предмери за објекти, постројки и уреди за експлоатација на нафта и гас, како и за придружните објекти;
 — мерки на заштита, а особено од експлозија и пожар, како и елементи за план за гаснење на пожар на полето.

Член 7

Проектот за отворање, разработка и експлоатација на нафтно односно гасно поле, според својата намена, треба да ги има следните прилози:

- 1) геолошко-рударски планови, и тоа:
 — структурна карта по кровината на продуктивниот хоризонт со внесени дупнатини;
 — надолжен и напречен профил на структурата;
- 2) план на мрежата и број на постојните и предвидените дупнатини;
- 3) шематски приказ на технолошкиот процес на собирањето, транспортот и облагородувањето на нафтата и земниот гас;
- 4) картографски приказ (ситуационен план) на разместувањето на објектите, постројките и уредите што треба да се подигнат, со назначување на одделни објекти, постројки и уреди.

III. Проекти за изградба односно реконструкција на рударски и придружни објекти, постројки или уреди за експлоатација на нафта и гас

Член 8

Проектот за рударски подвижни постројки (пробивни гарнитури и постројки односно дигалки за ремонт на дупнатини) содржи:

- 1) технички опис;
- 2) претсметки за машинскиот дел, ако не постојат сертификати на испорачувачот;
- 3) приказ на заштитата, а особено од експлозија и пожар, како и начин на гаснењето на пожар;
- 4) предмери и претсметки;
- 5) упатства за пуштање во работа на рударска постројка.

Проектот на рударската постројка треба да ги има следните прилози:

- 1) механичка шема;
- 2) разместување на одделни елементи на рударската подвижна постројка, со назначување зоната на опасност;
- 3) потребни нацрти.

Член 9

Проектите за изградба односно реконструкција на стабилни рударски објекти, постројки и уреди (дупнатини, цевоводи на полето, магистрални цевоводи, собирни станици за нафта, отпремни станици за нафта, натоварни станици за нафта, гасни станици, компресорски станици, како и други објекти, постројки и уреди за технолошки процес на собирање и транспорт на нафта и гас) имаат:

- 1) технолошко-машински дел;
- 2) електроенергетски дел;
- 3) градежен дел.

Член 10

Технолошко-машинскиот дел на проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред (член 9 точка 1) содржи:

- 1) технолошки опис;
- 2) технички опис;
- 3) претсметки;
- 4) приказ на заштитата, а особено од експлозија и пожар, како и начин на гаснењето на пожар;
- 5) предмер и претсметка;
- 6) упатства за пуштање во работа стабилен рударски објект, постројка или уред.

Технолошко-машинскиот дел на проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред, треба да ги има следните прилози:

- 1) технолошка шема;
- 2) механичка шема;
- 3) план на разместувањето на одделни елементи (делови) од стабилен рударски објект, постројка или уред, со назначување зоната на опасност;
- 4) нацрти на оние елементи (делови) на стабилен рударски објект, постројка и уред што не се типски.

Член 11

Електроенергетскиот дел на проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред (член 9 точка 2) содржи:

- 1) технички опис;
- 2) електро-претсметки;
- 3) опис на предвидените заштитни мерки;
- 4) предмер и претсметка.

Електроенергетскиот дел од проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред, треба да ги има следните прилози:

- 1) план на разместувањето на одделни елементи од стабилен рударски објект, постројка или уред, со вртана распределба на електрична енергија до трошката и со назначување на зоните на опасност од експлозија;
- 2) еднополови шеми.

Член 12

Градежниот дел од проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред (член 9 точка 3) содржи:

- 1) технички опис;
- 2) претсметки;
- 3) предмер и претсметка на работите.

Градежниот дел од проектот за изградба односно реконструкција на стабилен рударски објект, постројка или уред треба да ги има следните прилози:

- 1) ситуационен план, со вртана локација на проектираниот стабилен рударски објект, постројка или уред;
- 2) план на разместувањето на одделни елементи од стабилен рударски објект, постројка или уред;
- 3) нацрти на оние елементи (делови) од стабилен рударски објект, постројка или уред кои не се типски.

Член 13

Проектите за изградба односно реконструкција на други придружни објекти (згради, далноводи, комуникации, врски, водоводи итн.) ги содржат сите елементи определени со соодветни прописи за таков вид објекти.

IV. Завршна одредба

Член 14

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4536/1
29 март 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

249.

Врз основа на членот 63 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА РУДАРСКИТЕ ПРОЕКТИ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЦВРСТИ МИНЕРАЛНИ
СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се определува што мораат да содржат проектите врз основа на кои се изведуваат рударски работи за експлоатација на цврсти минерални сировини.

Проекти од ставот 1 на овој член се: главен рударски проект, дополнителен рударски проект и упростен рударски проект.

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на проектите од областа на експлоатацијата на нафта и земни гасови.

I. ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ

Член 2

Главниот рударски проект има два дела, и тоа:
1) дел на проектот за основната концепција за експлоатација, одржување и изградба на нови површински и подземни рударски објекти, кој содржи:

- општ дел;
- технички опис на технолошкиот процес, објектите, опремата и снабдувањето со погонска енергија;
- идејни решенија за одделни рударски објекти;

2) технички проекти за одделни објекти и делови на технолошкиот процес.

1. Општ дел

Член 3

Општиот дел на главниот рударски проект треба, според големината и природата на лежиштето, геолошките и тектонските услови, проектираните капацитети, степенот на загрозеноста од природни потенцијални опасности и од опасности сврзани за технолошкиот процес, да ги содржи во соодветен обем следните податоци и елементи:

1) приказ на документацијата што служи како подлога за проектирање, со податоци за:

- видот, квалитетот и количината на минералната сировина;

- локалитетот на кој се наоѓа лежиштето на минералната сировина;
 - начинот на кој е истражено лежиштето;
 - ограничувањето на лежиштето;
 - монтаж-геолошките, тектонските и хидролошките односи во лежиштето;
 - геомеханичките карактеристики на минералната сировина и на придружните карпи;
 - гасоносноста на лежиштето;
 - експлозивните својства на јагленовиот прав;
 - агресивните својства на минералниот прав;
 - склоноста на минералната сировина кон самозапаљување и кон радиоактивни својства;
 - другите специфични карактеристики на лежиштето, што би можеле да влијаат врз безбедноста и економичноста на експлоатацијата;
- 2) податоци во врска со технолошкиот процес на збогатувањето односно облагородувањето (карактеристики на минералната сировина, физикални и хемијски својства, гранулометриски состав, „плива-тоне“ анализи, лабораториски и полуиндустриски испитувања и др.);

3) ситуациона карта на експлоатационото подрачје, во размер 1 : 1000, 1 : 2500 или 1 : 5000, според големината на подрачјето, со изохипси на соодветна еквидистанција, со вцртани постојни градежни објекти, комуникации, култура на земјиштето и други специфични податоци за експлоатационото подрачје и со вцртани граници на лежиштето на минералната сировина, како и граници на одобрените експлоатациони полиња;

4) ограничување на експлоатационото подрачје (поле) на лежиштето и утврдување на експлоатационите количини на минералната сировина на ограниченото подрачје, начин на експлоатацијата (со подземна работа или со површинско откопување), утврдување на капацитетот на производството, обр-разложение и задача на изградбата на рудникот;

5) определување на заштитните и сигурносните столбови и влијание на експлоатацијата врз површината;

6) програмирање на евентуалните дополнителни испитувања и истражувачки работи;

7) доказ за резервите на минерални сировини.

2. Технички опис

Член 4

Техничкиот опис на технолошкиот процес, објектите и работите, како и на снабдувањето со погонска енергија за рудниците со подземна експлоатација содржи:

- 1) начин на отворањето и разработката на лежиштето (член 5);
- 2) делови на технолошкиот процес и избор на опрема (чл. 6 и 7);
- 3) вид и начин на снабдувањето со погонска енергија (чл. 12 и 13).

Техничкиот опис од ставот 1 на овој член првенствено ја содржи соодветната графичка документација.

Член 5

Техничкиот опис на отворањето и разработката на лежиштето со подземна експлоатација содржи:

- 1) поделба на лежиштето на хоризонти, ревири и откопни полиња;
- 2) начин на отворањето и разработката на експлоатационото подрачје;
- 3) определување на локацијата на објектите на отворањето и разработката на лежиштето, со почетни линии на откопните фронтови;
- 4) редослед и насока на експлоатацијата на првите откопни полиња — до постигнувањето на полн капацитет на производството;

5) цртежи и планови во соодветен размер, според важечките технички прописи за рударските мерења, мерачките книги и рударските планови.

Член 6

Техничкиот опис на деловите на технолошкиот процес на подземна експлоатација, со изборот на машинската опрема, за секоја фаза на технолошкиот процес содржи:

- 1) технолошко решение, со потребни цртежи и скици;
- 2) претсметка, односно примена на стандарди;
- 3) спецификација на опремата, уредите, постројките и инсталациите;
- 4) нормативи за работната сила, главниот потрошен материјал и погонската енергија;
- 5) посебни мерки на заштита.

Член 7

Техничкиот опис на технолошкиот процес на подземна експлоатација содржи технички решенија на откопувањето, транспортот, проветрувањето, одводнувањето и отцедувањето, изработката и заполнувањето на јамските простории и подготовката на минералните сировини, како и одлагањето на јаловината и одржувањето на погонот.

Делот за откопувањето содржи опис и цртежи на предложената откопна метода, димензиите на откопот, опис на начинот на добивање минерална сировина на откопот, начин на откопувањето на сигурносните столбови и плафони, опис на подградувањето и управувањето со таванот на откопот, опис на проветрувањето на откопните работилишта и опис на одвозот на ископината од откопните чела.

Делот за јамскиот транспорт содржи решенија на транспортот, со податоци за количините и видовите материјали, опис на начинот на транспортот и шематски приказ на транспортот, како и посебни мерки на заштита при транспортот. За превоз на луѓе од работното место и до работното место, се определуваат посебни заштитни мерки.

Делот за проветрувањето на подземните простории на рудникот содржи претсметка на потребната количина воздух, шема на вентилационата мрежа, профили на јамските простории, количина на воздух — по гранките, основни параметри на главниот вентилатор и локација на вентилационите објекти.

Делот за одводнувањето и отцедувањето содржи податоци за количините на подземни и други води, за начинот на одводнување и отцедување, како и податоци за локацијата и капацитетот на уредите и постројките, со опис на заштитните мерки од површински и подземни води.

Делот за заполнувањето на јамските простории содржи количини и извори на материјали за заполнување, приготвување на материјал за засипување, негов транспорт и начин на заполнување на откопаните јамски простории.

Делот за изработката на јамските простории содржи начин и техника на изработката и подградувањето за определена карактеристична работна средина во лежиштето и придружните карпи, како и на одвозот на ископината и на проветрувањето на работните простории.

Делот за приготвувањето на минералните сировини содржи методи на концентрацијата, технолошка шема на збогатувањето (односно облагорадувањето) и опис на натоварот и складирањето.

Делот за одлагањето на јаловината содржи биланс на јамската и друга јаловина, локација на местото за нејзиното одлагање, начин на нејзиниот транспорт, и за тоа соодветни уреди и постројки.

Делот за одржувањето на погонот содржи организација на контролата на одржувањето на јамските простории, опремата, постројките и работилниците.

Техничкиот опис на технолошкиот процес, покрај колективните и личните заштитни мерки, содржи и приказ на организацијата на контролата на следењето на техничките параметри за навремено уочување на карактеристичните фактори на опасност и за итно преземање соодветни заштитни мерки, за организирање на служба за спасување и прва помош, како и за употреба на соодветни лични заштитни средства.

Член 8

Техничкиот опис на технолошкиот процес, објектите, работите, опремата и снабдувањето со погонска енергија за рудници со површинска експлоатација содржи:

- 1) начин на отворање (член 9);
- 2) делови на технолошкиот процес на експлоатацијата, со избор на опремата (чл. 10 и 11);
- 3) вид и начин на снабдувањето со погонска енергија (чл. 12 и 13).

Техничкиот опис од ставот 1 на овој член првенствено содржи соодветна графичка документација.

Член 9

Техничкиот опис на отворањето на површинската експлоатација содржи:

- 1) локација и ограничување на површинскиот откоп и одлагалиштата на јаловина, прикажани на ситуационата карта;

- 2) определување височината на етажите и работните и завршните косини, како и височината на одлагалиштата на јаловина врз основа на резултатите на физичките и геомеханичките својства на насласите, и конструкција на откопот и јаловиштето;

- 3) пресметка на минералната сировина и јаловите наслагы во ограничениот простор на површинскиот откоп и односи на тие маси;

- 4) искористување на времето определено за отворање површинска експлоатација (фонд на времето), број на работните смени, ефективно искористување на работното време и организација на работата.

Член 10

Техничкиот опис на деловите на технолошкиот процес на површинската експлоатација, со изборот на опрема, за секоја фаза на технолошкиот процес содржи:

- 1) технолошко решение, со потребни цртежи и скици;
- 2) претсметка, односно примена на стандарди;
- 3) спецификација на опремата, постројките и инсталациите;
- 4) нормативи на работната сила, главниот потрошен материјал и погонската енергија;
- 5) посебни мерки на заштита.

Член 11

Техничкиот опис на технолошкиот процес на површинска експлоатација содржи технички решенија за отворање на површински откоп, за експлоатација на минерална сировина, за заштита од подземни и површински води, за транспортот, за приготвување на минералната сировина, како и за одржување на погонот.

Делот за отворањето на површинскиот откоп содржи технички решенија за отворање на површинскиот откоп, за откривање на минералната сировина, за одлагање на јаловината, претсметка на масата на откривката и отворање на секој етаж, како и технолошки процес на откривањето и одлагањето.

Делот за експлоатацијата на корисната минерална сировина содржи опис на технологијата на добивањето на минерална сировина по етажи.

Делот за технологијата на заштитата од површински и подземни води содржи податоци за количините на овие води, технички мерки и средства за заштита од површински и подземни води, начин на одводнување и отцедување, локација и капацитет на мерењата.

Делот за транспортот на откривката и на корисната минерална сировина содржи количина на масите на откривката, на корисната минерална сировина и друг материјал, како и начин и шема на транспортот по видовите материјали.

Делот за приготвувањето на минералната сировина содржи метода за концентрација, техноло-

шка шема за збогатување, опис на натоварот и складирањето, со потребните подлоги за градежно проектирање.

Делот за одржувањето на погонот содржи организација и контрола на одржувањето на опремата, постројките, транспортните патишта и работилниците.

Техничкиот опис на технолошкиот процес содржи и потребни мерки на заштита (член 7 став 11).

Член 12

Техничкиот опис на снабдувањето со погонска енергија за подземна и за површинска експлоатација содржи:

- 1) снабдување и распределба на електрична енергија;
 - 2) производство и распределба на компримиран воздух;
 - 3) извор и снабдување со индустриска и пивка вода;
 - 4) производство и распределба на топлотна енергија;
 - 5) телефонски врски, сигнализација и евентуална автоматизација.
- Секој од наведените делови содржи:
- 1) намена и задача, врз база на технолошкиот процес;
 - 2) техничко решение, со потребни цртежи и скици и со приказ на начинот за вклопување во целината на рудникот;
 - 3) претсметки, односно примена на важечките стандарди и пропишаните технички мерки;
 - 4) посебни мерки на заштита.

Член 13

Техничкиот опис на снабдувањето и распределбата на електрична енергија на површината односно во јамата содржи: потребна количина електрична енергија по етажи или погони на површински коп, односно по јами, хоризонти, ревири, и збирно за целиот рудник, начин на снабдување, локација на трансформацијата и главна распределба, како и спецификација на главните електрични уреди и опрема, а посебно заштита од краток спој, допирен напон, атмосферско празнење и статички електрицитет.

Техничкиот опис на снабдувањето со компримиран воздух на површината и во јама содржи: потребни количини компримиран воздух, начин на снабдување, основни параметри на компресорот и мрежата на водовите на компримиран воздух, локација на објектите и спецификација на уредите, главната опрема и инсталациите.

Техничкиот опис на снабдувањето со индустриска и пивка вода содржи биланс на потребите од индустриска и пивка вода, извори, начин на доведување и снабдување, избор и локација на пумпните станици за снабдување со индустриска и пивка вода, на уредите за пречистување на пивката вода, распределување и спецификација на главната опрема и инсталацијата. Во посебни случаи овој опис содржи и решение за пречистување и испуштање на отпадочни води.

Техничкиот опис на снабдувањето со топлина содржи биланс на потребите од енергетска пара и топлина, начин на снабдувањето со топлина, основни параметри на уредите и распределната мрежа, локација на објектите и спецификација на опремата и уредите.

Техничкиот опис на телефонските врски, сигнализацијата и автоматизацијата содржи задачи на телефонските врски и сигнализацијата и програма на евентуалната автоматизација и контрола на деловите на технолошкиот процес, со соодветни шем, приказ на вклопувањето во целината на рудникот, како и спецификација на главната опрема.

Член 14

Во техничкиот опис треба да биде прикажан целокупниот технолошки процес, со рекапитулација на работната сила, главната опрема, главниот потрошен материјал и погонската енергија — по видови.

3. Идејни решенија за рударски објекти

Член 15

Идејните решенија за рударски објекти и работи потребни за предвидениот технолошки процес содржат:

- 1) услови што објектот треба да ги исполнува со оглед на неговата функција во технолошкиот процес;
- 2) локација означена на ситуациониот план односно на јамската карта;
- 3) димензии со оглед на технолошкиот процес, габарите на машините и уредите и соодветни југословенски стандарди, начин на осигурување и стабилизација како и примена на пропишаните технолошки мерки на заштита;
- 4) предмер со претсметка.

4. Технички проекти

Член 16

Техничките проекти за рударски објекти и делови на технолошкиот процес содржат:

- 1) проектна задача, со потребните подлоги за проектирање, во смисла на членот 3 од овој правилник;
- 2) решение на задачата со технички опис на изведувањето, со избор на конструкцијата, со статичка претсметка и со цртежи во соодветен сразмер;
- 3) предмер и претсметка на работите;
- 4) посебни мерки на заштита.

Техничките проекти или нивни делови за објекти и постројки од посебен (градежен, електро-технички, машински итн.) карактер покрај елементите предвидени со рударските прописи содржат и елементи според прописите за односниот вид техника.

II. ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ

Член 17

Дополнителниот рударски проект за отворање и експлоатација на нови хоризонти, ревири, делови слој или рудни тела, во постојните рудници со подземна или површинска експлоатација (во натамошниот текст: нови подрачја на експлоатација) ги содржи сите елементи пропишани со овој правилник за главните рударски проекти, што се однесуваат на отворање и експлоатација на тоа ново подрачје на експлоатацијата, доколку не се опфатени со главниот рударски проект и не се изменети.

Член 18

Дополнителниот рударски проект за нови рударски извозни и ветрени окна содржи:

- 1) намена и задача на објектот, со соодветни подлоги за проектирање;
- 2) локација и вклопување на објектот во постојната состојба на рудникот;
- 3) соодветен технички проект според членот 16 од овој правилник.

Член 19

Дополнителниот рударски проект за јамски магацини на експлозив (јамски магацини на експлозивни средства и склади на течни горива и мазиња) содржи намена и задача, конструкција, статичка претсметка, предмер и претсметка на работите, како и посебни мерки на заштита (член 16).

Член 20

Дополнителниот рударски проект за измена на откопната метода содржи:

- 1) проектна задача;
- 2) приказ на постојната откопна метода, со објаснување на потребата од нејзина измена;
- 3) техничко решение на задачите за измена на откопната метода, со ознаки на димензиите на откопот, на начинот на добивање, подградување, управување со таванот, проветрување на откопните

работилишта, одвоз на ископината, и енергетски решенија, со соодветни цртежи и скици;

4) технички претсметки односно примена на стандарди;

5) спецификација на машинската опрема, постројките и инсталациите;

6) нормативи на работната сила, потрошниот материјал и погонската енергија;

7) претсметка на откопните ефекти и на ефектите во откопно поле при примена на нова метода на откопување, како и на спореден преглед на остварените соодветни ефекти при примена на старата откопна метода;

8) посебни мерки на заштита.

III. УПРОСТЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ

Член 21

Упростениот рударски проект за работи на објектите, уредите и постројките во постојните рудници и површински откопи, што не се опфатени со главниот и дополнителниот рударски проект (член 62 став 1 од Основниот закон за рударството), содржи:

1) проектна задача и намена, со соодветни подлоги за проектирање;

2) техничко решение, со локација, и вклопување во постојниот рудник;

3) технички опис на начинот на изработката и видови на подградување;

4) енергетски решенија;

5) предмер и претсметка;

6) цртежи и скици, во соодветен сразмер;

7) посебни мерки на заштита.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 22

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4537/1
29 март 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

250.

Врз основа на членот 2а од Законот за употреба на средствата наменети за изградба на административни и управни згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 52/66), по претходно прибавено мислење од Сојузниот совет за правосудство, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗГРАДИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВНИ ЗГРАДИ

1. Во Наредбата за зградите што се сметаат како административни и управни згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/67) во точката 2 по одредбата под 4 се додава нова одредба под 4а, која гласи:

„4а) зградите на судовите од општа надлежност и зградите на стопанските судови од областа 10, гранка 015-00, група 015-30, подгрупи 015-31, 015-32, 015-33, 015-35 и 015-36 на Номенклатурата;“.

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 јуни 1968 година.

Бр. 2-1-3570/1
20 мај 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

251.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68 и 20/68) во точката 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) 023-00-10 Путер свеж: 04.03/1

- а) за пакување до 5 килограми во износ од 10,00 динари за 1 килограм;
- б) за пакување на 5 килограми во износ од 8,40 динари за 1 килограм;“.

Во одредбата под 22 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат 13 нови одредби, кои гласат:

„23) 022-10-10 Млеко конзервирано, кондензирано 04.02/1

- во износ од 4,80 динари за 1 килограм;

24) 022-20-11 Млеко полномасно во прав и блокови 04.02/2

- во износ од 4,00 динари за 1 килограм;

25) 022-20-12 Млеко полумасно во прав и блокови со поголема содржина на маснотија од 1,25% во износ од 4,00 динари за 1 килограм; 04.02/2

26) 022-30-10 Млеко свежо 04.01/1

- во износ од 0,30 динари за 1 литар;

27) 023-00-20 Путер топен (масло) 04.03/2

- во износ од 10,00 динари за 1 килограм;

28) 024-00-10 Кашкавал. 04.04/1а

- а) маснотија до 25% во износ од 3,00 динари за 1 килограм;

- б) маснотија од 26% до 35% во износ од 3,80 динари за 1 килограм;

- в) маснотија од 36% и повеќе во износ од 4,50 динари за 1 килограм;

29) 024-00-20 Трапист сирење: 04.04/1б

- а) маснотија до 25% во износ од 3,00 динари за 1 килограм;

- б) маснотија од 26% до 35% во износ од 3,50 динари за 1 килограм;

- в) маснотија од 36% и повеќе во износ од 4,00 динари за 1 килограм;

30) 024-00-30 Ементалер сирење 04.04/1в

- во износ од 4,50 динари за 1 килограм;

- 31) 024-00-40 Сирења тврди и фини, 04.04/1г
други:
а) маснотија до 25%
во износ од 6,00 динари
за 1 килограм;
б) маснотија од 26% и по-
веќе
во износ од 7,00 динари
за 1 килограм;
- 32) 024-00-50 Сирења бели и меки 04.04/1г, 2
во износ од 3,00 динари
за 1 килограм;
- 33) 024-00-60 Сирење топено: 04.04/1д
а) пакување над половина
килограм
во износ од 2,30 динари
за 1 килограм;
б) пакување до половина
килограм
во износ од 5,30 динари
за 1 килограм;
- 34) 112-40-20 Сливовица 22.09/2
во износ од 0,09 динари
за 1 степен алкохол
- 35) 112-40-31 Ракија од коминье — ко- 22.09/3
минарка
во износ од 0,14 динари за
1 степен алкохол.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-68/1
22 мај 1968 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

252.

Врз основа на членот 142 точка 1 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), по претходно прибавено мислење од претпријатијата за аеродромски услуги, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба издава

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ ЗА ЈАВЕН ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Воздухопловните пристаништа мораат да бидат редовно отворени за јавен воздушен сообраќај, и тоа:

Воздухопловно пристаниште	Во зимски период (од 1 ноември до 31 март)		Во летен период (од 1 април до 31 октомври)	
	од	до часот	од	до часот
Белград	00.00	24.00	00.00	24.00
Загреб	00.00	24.00	00.00	24.00
Дубровник	07.00	22.00	00.00	24.00
Љубљана	06.30	19.30	00.00	24.00
Сплит	00.00	24.00	00.00	24.00
Титоград	08.00	20.00	06.00	22.00
Сараево	07.00	16.30	05.30	19.00
Скопје	06.30	19.30	06.00	19.00
Мостар	07.00	18.00	07.00	18.00
Приштина	06.30	17.30	06.30	18.30
Тиват	07.00	14.00	10.00	17.00

2. Воздухопловните пристаништа што можат да се користат за полетување и слетување на воздухоплови само во текот на летните месеци или во определени денови во текот на целата година, мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај, и тоа:

Воздухопловно пристаниште	Во времето од до		Од	До часот
Охрид	1 јули	15 септември	10.00	15.00
Жабљак	1 јули	15 септември	07.00	14.00
Риека	1 мај	31 октомври	05.30	17.00
Пула	петок	понеделник	22.00	06.00
	вторник	среда	14.00	06.00
Задар	петок	понеделник	22.00	06.00
	вторник	среда	14.00	06.00

3. Воздухопловното пристаниште мора да биде отворено за јавен воздушен сообраќај и по истекот на времето определено во точката 1 или 2 на оваа наредба — до слетувањето на воздухопловот што задоцнил поради непредвидени околности во текот на летањето, ако воздухопловот од претходното воздухопловно пристаниште полетал во времето определено во точката 1 или 2 на оваа наредба, со тоа што службата за контрола на летањето за таквото задоцнување да го извести претпријатието за аеродромски услуги или друга работна организација што врши искористување на воздухопловното пристаниште.

Претпријатието за аеродромски услуги или друга работна организација што врши искористување на воздухопловното пристаниште е должна да му овозможи слетување на воздухопловот и да изврши негово прифаќање и пред и по времето определено во точката 1 или 2 на оваа наредба ако воздухопловот на тоа воздухопловно пристаниште слетува поради виша сила или во нужда, со тоа што претпријатието односно друга работна организација да биде известена за тоа.

Ако редовното време на полетувањето односно слетувањето на воздухопловот се поклопува со времето на отворањето односно затворањето на воздухопловното пристаниште, воздухопловното пристаниште мора да биде отворено најмалку 30 минути пред предвиденото слетување на воздухопловот и 30 минути по полетувањето на воздухопловот, односно додека воздухопловот не ја помине половината од патот спрема воздухопловното пристаниште на кое треба да слетне.

4. Воздухопловните пристаништа можат вонредно, ако тоа потребите на јавниот воздушен сообраќај го бараат, да се отвораат за полетување и слетување на воздухоплови и пред односно по времето определено во точ. 1 и 2 на оваа наредба.

5. Времето од точ. 1 и 2 на оваа наредба се смета според југословенското време (средноевропско време).

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Решението за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/65).

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 09-2287/1
15 мај 1968 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
цивилна воздушна пловидба,
Батриќ Јовановиќ, с. р.

255.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ ОД СТАКЛО**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Лабораториски садови од стакло:

— Пипета, мешеста со целосен испуст — — — — —	JUS B.E4.189
— Пипета, мешеста, градуирана, со целосен испуст и сигурносна кугличка — — — — —	JUS B.E4.190
— Пипета, мешеста, градуирана, скратена, со целосен испуст — — — — —	JUS B.E4.191
— Пипета, мешеста, градуирана, со делумен испуст — — — — —	JUS B.E4.192
— Пипета, мешеста, градуирана, со делумен излив, капиларен испуст — — — — —	JUS B.E4.193

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение објавени се во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1969 година.

Бр. 06-3113/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

256.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ НАТРИУМКАРБОНАТ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на технички натриумкарбонат:

— Определување на вкупната алкалност (изразена како Na_2CO_3) — — — — —	JUS H.B8.020
— Определување содржината на натриумбикарбонат — — — — —	JUS H.B8.021
— Определување содржината на хлорид — — — — —	JUS H.B8.022
— Определување содржината на сулфат — — — — —	JUS H.B8.023
— Определување содржината на железо — — — — —	JUS H.B8.024
— Определување загубата на масата и неистпарливи материи — — — — —	JUS H.B8.025
— Определување содржината на материи нерастворливи во вода — — — — —	JUS H.B8.026

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 22-3110/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

257.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТКАЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА САНИТАРНИ ЦЕЛИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ткаени производи за санитарни цели:

— Газа, хидрофилна — — — — —	JUS F.Z1.050
— Тампон-лента, хидрофилна, бс-лена — — — — —	JUS F.Z1.052
— Калико-преврски, со режан и уткаен раб — — — — —	JUS F.Z1.060
— Мул-преврски, со режан и уткаен раб — — — — —	JUS F.Z1.061

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

Бр. 19-3114/1
14 мај 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, на македонски јазик, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ**

Во насловот по зборот: „стандарди“ треба да се додадат испуштените зборови: „за кондензатори“.
Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 23 мај 1968 година.

ОДЛИКУВАЊА**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод шеесетгодишнината на живот и долгогодишната неуморна револуционерна работа и творештво на развивањето и јакнењето свеста на нашите граѓани во борбата за изградба на социјализмот и социјалистичките општествени односи, за слободата и независноста на нашата земја, како и заслугите во развивањето и понатамошното јакнење на братството и единството помеѓу нашите народи и заслугите на полето на зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Јовановиќ Блажо.
Бр. 26
20 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузот на Советските Социјалистички Републики

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Александар Михаилович Пузанов, извонреден и ополномоштен амбасадор на Сојузот на Советските Социјалистички Републики во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 31
29 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги стечени во работата од значење за социјалистичкиот развиток на земјата, а по повод изградбата и пуштањето во погон на Рудникот „Саса“

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Богоевски Костадин, Думановиќ Миливоје, Котески Јонче;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дуевски Душан;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ
Горѓиев Борис, Горѓиевски Гуро, Калевски Љубомир, Николовски Ристо, Стојановски Стојанче;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата, а по повод изградбата и пуштањето во погон на Рудникот „Саса“

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Петров Величко и Веселиновски Диванис.

Бр. 32
30 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за особени заслуги и сторен придонес за социјалистичка изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Канте-Фабјан Антонија.

Бр. 33
3 април 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за извонредни заслуги на полето на стручната и научно-медицинската соработка помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Чехословачката Социјалистичка Република и за пожртвуваност во лекувањето на државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Доц. др. Хејхал Љибор, шеф на клиничко одделение на Институтот за клиничка и експериментална хирургија на Академијата на науките на Чехословачката Социјалистичка Република.

Бр. 34
4 април 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Михаљевиќ Франьо и Штетик Стојан;
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ
Адамир-Флинта Маријан, Фаист Франьо, Ручевити инж. Маријан, Шнепергер Рафаел;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Авијани Вјеко, Бавчевић-Томаш Милка, Фабета др Јосип, Копач Мирко, Трбовић Драган;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Чоловић Петар, Чуљат Никола, Ферић Ђуро, Халеповић Сулејман, Херак Рудолф, Иштванић Мартин, Миличевић Миодраг, Штајдохар Иван, Штефанчић Вјекослав, Валентић Петар;

за заслуги на делото на ширењето братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Корак Никола;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Караџоле Анте и Шкондрић Гојко;

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Бакавић Владимир, Белач Бранко, Брајковић Ивица, Будојевић Стјепан, Филиповић Марко, Грегорко Драгутин, Јаковљевић Јосип, Косалец Јурај, Милинковић Иван, Подгорелец Крунослав, Шикет Антун, Шимовић Јанко, Вукојевић Лазо.

Бр. 36

7 април 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Цанановић др Хајрудин;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајић Душко, Eichberger Lorenc, Грбавчић Јосип, Курталић Изет, Мандровић Мирон, Побрић Едем;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ловрић-Крепић Војна;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ахић Таџудин, Касумовић Адем, Механовић Џемал, Премужић Петар, Савић Загорка;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Пашић Хилмо;

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Хаџихајдаревић Халид.

Бр. 37

7 април 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги и постигнати успеси на културното дејствување во духот на ширењето и развивањето братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Културно-умјетничко друштво „Славиша Вајнер-Чича“, Рогатица.

Бр. 39

10 април 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Дрљача Михајло, Јеротијевић Милутин, Јојић Александар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Будић Иван, Ђукић Стеван, Филипов Петар, Колић Душан, Лаврња Данило, Лукачев Нова, Милошевић Животије, Миловановић Љубомир, Павловић Станимир, Стојановић Милан, Живковић Драгиша;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Батас Лазар, Ђурић Никола, Ђуровић Нађија, Иванковић-Живановић Ружица, Манић Светомир, Милојевић Сава, Милорадовић Живојин, Минић Рајко, Мрвић Витомир, Мустафић Фикрет, Николић Боривој, Рошај Рајмунд, Спасић Јован, Станковић Чedomir, Стојановић Тихомир, Тмушић Цафер, Тринић Милош, Војновић Лука.

Бр. 40

10 април 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврс-

тувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Чиле

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Miguel Seranno Fernandez, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Чиле во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 42
17 април 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на заштитата и спасувањето на животите, општествениот и личен имот со што ѝ е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Гасилско друштво — Ново Место;

за заслуги и постигнати успеси во социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Филипич Алојз, Грос др Даворин, Пекољ Јоже, Primožič-Foisy dr Erna;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дисич-Кавич Антонија, Кач Иван, Коленц Алојз, Копач Павел, Кос Алојз, Краљ-Шубиц Славка;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Беле Ернест, Бергман-Гунде mr. ph. Хедвига, Чадеж-Говекар Вилка, Дамјановић Габријел, Енико Цилка, Галич Штефан, Гантар Франц, Гантар Јоже, Голчар Леополд, Гргич Франц, Грошељ Јулија, Хроват Франц, Јереб Петер, Кавич Леандер, Кавич Павел, Кенда Јоже, Когој Франц, Комац Карло, Копач Алојз, Корошец Франц, Котник Алберт, Кумел Славко;

Љубич Едвард, Махне Винко, Мали Владо, Мاستен др Марина, Mazzini Bruno, Млинар Милош, Млинар Славка, Наракс Јожеф, Облак Јанез, Петернел Антон, Пољаншек Иван, Рзножник Антон, Сlemenшек Јосип, Шкет Леополд, Шубиц Хиероним, Шуптершич Милојка, Удович Алојз, Закрајшчек-Север др Велена;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Херовец-Облак Ерна, Нангер Руди, Селак Алојз;

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Аристовник Рафаел, Батич Милка, Борселлино-Глешчич Ерминија, Божеглав Вилма, Чакш Антон, Дебевец Иван, Деренчич Јоже, Герм Антон, Глуходедов Иван, Гојзник Антон, Гричар-Поточар Јожефа, Гуља Јоже, Хедрих-Хропот Иванка, Иванетич Франц, Карбич Бранко, Кавич Ана, Китац Јоже, Конколич Коломан;

Лаврич Славко, Ликар Иван, Мошкон Марјан, Мравље Станислав, Наглич Антон, Облак Јанко, Паулис-Леони Леа, Пелко Андреј, Пивк Карел, Ротар Јоже, Седеј Станислав, Шмид Михаел, Терчел Александер, Видрих Иван.

Бр. 53
27 април 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

244. Одлука за давање согласност на прет-метката на приходите и расходите на посебната сметка на Сојузната управа за царини за 1968 година — — — — —	389
245. Одлука за потврдување на Статутот на Службата на општественото книговодство — — — — —	389
246. Правилник за составување на периодичната пресметка на работните организации — — — — —	389
247. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за посебниот Единствен контен план за банките — — — — —	411
248. Правилник за содржината на рударските проекти од областа на експлоатацијата на нафта и земни гасови — — — — —	421
249. Правилник за содржината на рударските проекти за експлоатација на цврсти минерални сировини — — — — —	423
250. Наредба за дополнение на Наредбата за зградите што се сметаат како административни и управни згради — — — — —	426
251. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	426
252. Наредба за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај — — — — —	427
253. Упатство за измени на Упатството за царинскиот надзор над стоките во консигнационен лагер и за царинењето на таквите стоки — — — — —	428
254. Решение за спроведување анкета за користењето на здравствената служба и здравствената заштита — — — — —	428
255. Решение за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло — — — — —	429
256. Решение за југословенските стандарди за методите за испитување на технички натриумкарбонат — — — — —	429
257. Решение за југословенските стандарди за ткаени производи за санитарни цели — — — — —	429
Исправка на решението за југословенските стандарди за електроника и телекомуникации — — — — —	429